

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 39

13 март 2013, среда

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                           | Стр. |                                                                                                                                                                                       | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 928. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Кјуби Македонија АД - Скопје..... | 2    | 931. <b>Решение</b> за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..... | 2    |
| 929. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците .....                                      | 2    | 932. <b>Обрасци</b> од Државната изборна комисија.....                                                                                                                                | 2    |
| 930. <b>Решение</b> за избор на в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот .....                                                                                           | 2    | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                              | 1-40 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 928.

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2012, 166/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.03.2013 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД КЛУБИ МАКЕДОНИЈА АД - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Кјуби Македонија АД - Скопје бр. 02-1525/1 донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 5.03.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.41-1805/1  
12 март 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

929.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2013 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. За вршител на должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Реџепали Чупи, досегашен директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 1795/1  
5 март 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

930.

Врз основа на член 16 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2013 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за управување со одземен имот се избира Ејуп Рустеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1661/1  
1 март 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Муса Џафери**, с.р.

931.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2013 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, д-р Фатмир Бесими.

2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/2011).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1580/1  
5 март 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

932.

Врз основа на член 31 став (2) точка 10) и став (4) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 - Пречистен текст, 142/12, 31/2013 и 34/2013), Државната изборна комисија ги објавува Обрасците број 16-б, 16-д, 16-г и 16-в, обрасците број 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-е, 21-ф, 21-з и 21-ж, албански, турски, српски и ромски јазик, како и обрасците број 22-а и 22-б на албански јазик.

Наведените обрасци на македонски јазик се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 28 од 25 февруари 2013 година.

Државна изборна комисија

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОИК / KKZ
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar
- Сер. бр. на последно гл. листе  
nr. ser. i fletëvotimit të fundit

-

Сер. бр. на првото гласачко  
nr. ser. i fletëvotimit të parë

+ 1 =

**Дел II / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето / Koha e fillimit të votimit  часот / ora
5. Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit  часот / ora
6. Време на затворање на гласачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit  часот / ora
7. Дополну имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот. / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / Pjesa III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место**

**Pjesa IV - Pëmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место / Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Во колумните проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.  
Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 |  | = |  |
| 9 |  | = |  |
|   |  | = |  |

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од коначниот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место / Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.  
Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|    |  |   |  |    |  |   |  |    |  |   |  |
|----|--|---|--|----|--|---|--|----|--|---|--|
| 13 |  | + |  | 12 |  | - |  | 13 |  | + |  |
| 14 |  | - |  | 11 |  | = |  | 14 |  | - |  |
| 12 |  | = |  |    |  |   |  | 10 |  | - |  |
|    |  |   |  |    |  |   |  | 3  |  | = |  |

## ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврђување на резултати од ИО за избирачко место бр. \_\_\_\_\_ за избор на Градоначаник на општина \_\_\_\_\_

PROCESVERBAL

për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ për zgjedhje të Kryetarit të Komunës \_\_\_\_\_

Don V / Pjesa V

[illegible]

Образец број 186  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numer 186  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира нивното третирање, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shprehje në cilën listë është përfaqësues me një emidentifiket prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот «нази» на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

#### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окопачен потпис / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окопачен потпис / nënshkrimi)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окопачен потпис / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окопачен потпис / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окопачен потпис / nënshkrimi)

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОИК  
KKZ
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор  
Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar  ~  + 1 =
- Сер. бр. на последно гл. ливче  
nr. ser. i fletëvotimit të fundit
- Сер. бр. на првото гласачко  
nr. ser. i fletëvotimit të parë

**Дел II / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето  
Koha e fillimit të votimit  :  :   
часот / ora
6. Време на завршување на гласањето  
Koha e përfundimit të votimit  :  :   
часот / ora
8. Време на затворање на гласачкото место  
Koha e mbylljes së qendrës së votimit  :  :   
часот / ora
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат  
причините и времетраењето на прекилот:  
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet  
dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / Pjesa III**

5. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список  
Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен  
притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona  
të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место  
Pjesa IV - Pëmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале  
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија  
Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами  
Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Во молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

3.

=

8.

=

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кофанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Nëse dalimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kopani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.  
Nëse dalimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>14. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>12. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>12. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>11. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>13. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>14. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ЗА ПИСНИК**

за гласање, сумирање и утврђување на резултати од ИО за избирачко место бр. \_\_\_\_\_ на општина \_\_\_\_\_ за избори за членови на Совет на Град Скопје

**PROCESVERBAL**

për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Дел V / Pjesa V

[illegible]

Образец број 16д  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numer 16d  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентирали нивното присуство, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në listën të cilës është përfaqësues dhe që evidentohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Ne rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjiëet këtij procesverball*

#### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окојрачен потпис / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окојрачен потпис / nënshkrimi)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окојрачен потпис / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окојрачен потпис / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(окојрачен потпис / nënshkrimi)

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KO

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОИК / KKZ
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar
- Сер. бр. на последно гласачко ливче  
nr. ser. i fletëvotimit të fundit

~

Сер. бр. на прво гласачко ливче  
nr. ser. i fletëvotimit të parë

+ 1 =

**Дел II / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето / Koha e fillimit të votimit  часот / ora
5. Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit  часот / ora
6. Време на затворање на гласачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit  часот / ora
7. Дополну имамо прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот. / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / Pjesa III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место****Pjesa IV - Pëmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место / Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 |  | = |  |
| 9 |  | = |  |
|   |  | = |  |

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kocka të bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место / Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.  
Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|    |  |   |  |    |  |   |  |    |  |   |  |
|----|--|---|--|----|--|---|--|----|--|---|--|
| 13 |  | + |  | 12 |  | - |  | 13 |  | + |  |
| 14 |  | - |  | 11 |  | = |  | 14 |  | - |  |
| 12 |  | = |  |    |  |   |  | 10 |  | - |  |
|    |  |   |  |    |  |   |  | 3  |  | = |  |

**ЗАПИСНИК**

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за избирачко место бр. \_\_\_\_\_ на општина \_\_\_\_\_ за избор на Градоначаник на Град Скопје

**PROCES VERBAL**

për votim, përmblidhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_\_ për zgjedhje të Kryetar të Qytetit të Shkupit

Дел V / Pjesa V

[illegible]

Образец број 16г  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numer 16g  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се идентифицира нивното приклучување, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në dëllën listë është përfaqësues i të cilës evidentohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

#### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

- |    |       |                                                   |                                              |
|----|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | _____ | <small>(име и презиме / emri dhe mbiemri)</small> | <small>(окрепаен потпис / nënshkrim)</small> |
| 2. | _____ | <small>(име и презиме / emri dhe mbiemri)</small> | <small>(окрепаен потпис / nënshkrim)</small> |
| 3. | _____ | <small>(име и презиме / emri dhe mbiemri)</small> | <small>(окрепаен потпис / nënshkrim)</small> |
| 4. | _____ | <small>(име и презиме / emri dhe mbiemri)</small> | <small>(окрепаен потпис / nënshkrim)</small> |
|    | _____ | <small>(име и презиме / emri dhe mbiemri)</small> | <small>(окрепаен потпис / nënshkrim)</small> |

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor \_\_\_\_\_  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОИК / KKZ
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar  -  + 1 =
- Сер. бр. на последно гл. ливче  
nr. ser. i fletëvotimit të fundit      Сер. бр. на првото гл. ливче  
nr. ser. i fletëvotimit të parë

**Дел II / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето / Koha e fillimit të votimit  :  :  часот / ora
5. Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit  :  :  часот / ora
6. Време на затворање на гласачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit  :  :  часот / ora
7. Дополнување на прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекинот. Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / Pjesa III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / Pjesa IV - Pëmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место / Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

3.  :  :

8.  :  :

:  :

Дополнување на разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кофанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dalimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место / Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Дополнување на разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dalimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13. <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>14. <input type="text"/> - <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>12. <input type="text"/> = <input type="text"/></p> | <p>12. <input type="text"/> - <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>11. <input type="text"/> = <input type="text"/></p> | <p>13. <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>14. <input type="text"/> - <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/> = <input type="text"/></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврђување на резултати од ИО за избирачко место бр. \_\_\_\_\_ за избори за членови на совет на општина \_\_\_\_\_

PROCESVERBAL

për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunës \_\_\_\_\_

Don V / Piesa V

[illegible]

Образец број 18в  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numër 18v  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се асимилира името приклучува, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qila evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назис на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Këshillit zgjedhor

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

#### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(скратен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(скратен потпис / nënshkrim)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(скратен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(скратен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(скратен потпис / nënshkrim)

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Рјеса 1 - Тë dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

1 Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_

2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ \_\_\_\_\_

3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Рјеса 2 - Тë dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места записани во изводите од Избирачкиот список  
Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore \_\_\_\_\_

5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar \_\_\_\_\_

6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim \_\_\_\_\_

7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm \_\_\_\_\_

8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë  
i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak \_\_\_\_\_

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Рјеса 3 - Тë dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme \_\_\_\_\_

10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme \_\_\_\_\_

11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura \_\_\_\_\_

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
се молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse.  
Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero,  
ju lutemi verifikoni përsëri.

9 \_\_\_\_\_  
+

10 \_\_\_\_\_  
+

11 \_\_\_\_\_  
=

A \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_  
-

4 \_\_\_\_\_  
=

0 \_\_\_\_\_

# ЗАПИСНИК

od sumiranjeto na rezultatite od glasanjeto za izbor na Gradonacelnik na opština \_\_\_\_\_  
**PROCESVERBAL**  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Komunës \_\_\_\_\_

Ben 4 / Pjesa 4

[illegible]

Den 5 / Pjesa 5

По утврдувањето на резултатите од сите гласачки места во општината а согласно член 132 став 1 за градоначалник на општина  
Pas verifikimit të rezultateve nga të gjitha qendrat e votimit në komunë, në pajtueshmëri me nenin 132 paragrafi 1 për kryetar të komunës  
во прв круг е избран кандидатот

Име на општината / Emri i komunës \_\_\_\_\_ në prapësi të bashkëpunëtorëve të kandidatit \_\_\_\_\_ Име и презиме / Emi dhe mbiemri \_\_\_\_\_  
od listata поднесена од / nga lista e parashtruar nga \_\_\_\_\_ Име на подносителот на listata / Emi i parashtruesit të listës \_\_\_\_\_

Съглед на тоа дека ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство на гласови, согласно со член 133 во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

Duke pasur parasysh se asnjë kandidat për kryetar të komunës nuk ka fituar shumicën e nevojshme të votave, në pajtueshmëri me nenin 133 në rrethin e dytë votohet për dy kandidatë të cilët në rrethin e parë kanë fituar më shumë vota

Име и презиме на подносителот / Ime i prezime na podnositel  
 од листата поднесена од  
 nga lista e parashtruar nga  
 Име на подносителот на листата / Imri i parashtruesit te listes

|   |                                                             |                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | од листата поднесена од<br>ngra lista e parashituar nga     | Име на подносителот на листата / Emri i parashituesit te listes |
|   | Име и презиме на кандидатот / Emri dhe mbiemri i kandidatit |                                                                 |

Образец број 21 Б  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Formulari numër 21 Б  
Neni 124, neni 125, paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 6 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со мажор на која листа е претставник, тришто се евидентира некое присуство, но не го потпишуваат записникот  
Emi dhe mbiemri me shprehje në cilën lista është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 7 - Забелешки / Pjesa 7 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и мажор на подносителот на листата  
Emi dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

**Дел 8 - Општинска изборна комисија / Pjesa 8 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(со арачен потпис / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

1.

ANËTARË:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(со арачен потпис / nënshkrimi)

(со арачен потпис / nënshkrimi)

(со арачен потпис / nënshkrimi)

(со арачен потпис / nënshkrimi)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i komisionit komunal zgjedhor

одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi ta nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Рјеза 1 - Тè дhèна пèр Комисионин комунал згjedhor**

- 1 Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetentë është KKZ
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri render i qendrave të votimit për cilat kompetentë është KKZ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Рјеза 2 - Тè дhèна nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список  
Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Рјеза 3 - Тè дhèна nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetentë është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е разлика од нула  
ве молиме проверете повторно.  
Ne katorë shkruani numrat nga radhët përkatëse.  
Nëse dallimi në gratën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero,  
ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>9 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> |  |  |  |  | <p>A <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>A <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table></p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

# ЗАПИСНИК

od sumiranjeto na rezultatite od glasaњeto za izbor na чlenovi na Совет на Град Скопје  
PROCESVERBAL  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Дел 4 / Пiesa 4

[illegible]

Образец број 21 Д  
Член 130 и 131, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Formulari numer 21 D  
Neni 130 dhe 131, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 6 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која лисаа е претставен тримато се евидентира името прикрито, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 6 - Забелешки / Pjesa 6 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor**

Во / Në \_\_\_\_\_

На ден / Më datë \_\_\_\_\_ година / viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(сообрачен потпис / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

ANETARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(сообрачен потпис / nënshkrimi)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(сообрачен потпис / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(сообрачен потпис / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(сообрачен потпис / nënshkrimi)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i komisionit komunal zgjedhor

одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi ta nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го потпишува претседателот на Општинската изборна комисија / Vërejtje gjëse e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor

### ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESE 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                        | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                  | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                  | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

### ДЕЛ 2 - Проверка / PJESE 2 - Verifikim

| Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>7 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>5 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>1 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>3 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>5 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> | <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>8 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>6 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>2 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>4 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p>6 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> |

# ЗАПИСНИК

za sumiranje i utvrđivanje na rezultate od glasanja za članovi na svet na opština \_\_\_\_\_ na lica koja se na izdavanje na kazna zatvor ili pritvor i lica koja se se status na vantereno raseljeni lica  
PROCESVERBAL  
për pëmbledhje dhe verifikim të rezultate nga votimi për anëtarë të komunës \_\_\_\_\_ persona të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

ДЕП 3 - Резултати од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

PJESA 3 – Rezultate nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 Е  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик;  
Formula nr 21 E  
Neni 31, paragrafi 2, p 10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

**ДЕП 4 - Забелешки / Pjesa 4 - Vërejtje**

Присутни претставници на подносителите на листи  
Përfqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjë ku parashtrues i listës është përfqësues

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës  
ти даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ти даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / Pjesa 6 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

АНЕТАРЕ:

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e shkruan kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të OIK

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија  
Рjesа 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor

- |   |                                                                                                                                |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Opštinska izborna komisija<br>Komisioni komunal zgjedhor                                                                       |  |
| 2 | Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК<br>Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KIKZ |  |
| 3 | Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК<br>Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KIKZ      |  |

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОМК  
Рјеза 2 - Те dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ

4. Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список  
Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore
5. Вкупен број на избирачи што гласале  
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar
6. Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim
7. Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm
8. Вкупен број на болни и немојни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë  
i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОЈК  
Рјеса 3 - Тë dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Numni i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Numni i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Numni i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

ПРОБЕРКА / VERIFIKATION

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула,  
ве молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga rradhet përkatëse.  
Jese dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero,  
ju lutem verifikoni përsëri.

- 9  +   
 10  +   
 11  =   
 A 
- A  =   
 4  =   
 0 

**ЗАПИСНИК**  
од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на Градоначалник на Град Скопје  
**PROCESVERBAL**  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Qytetit të Shkupit

Derivados de la Ecuación 4

[illegible]

Образец број 21 Г  
Член 132, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Formulari numër 21 G  
Neni 132, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 5 - Përfqesues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник: три што се евидентира нивно присуство, но не го потпишуваат записникот.  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidenzohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin.

**Дел 6 - Забелешки / Pjesa 6 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назне на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник.  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal.

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor**

Во / Në \_\_\_\_\_

На ден / Me datë \_\_\_\_\_ година / viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соверачен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соверачен потпис / nënshkrim)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соверачен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соверачен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соверачен потпис / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i komisionit komunal zgjedhor

одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi të nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe përmbledja e rezultateve**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                        | <input type="text"/> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                | <input type="text"/> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <input type="text"/> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     | <input type="text"/> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                  | <input type="text"/> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                          | <input type="text"/> |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          | <input type="text"/> |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                  | <input type="text"/> |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                      | <input type="text"/> |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                              | <input type="text"/> |

**ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim**

| Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                                                                                                                                                                                                            | Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsën.</p> <div> <div>9</div> <div>7</div> <div>5</div> <div>1</div> <div></div> </div> <div> <div>1</div> <div>3</div> <div>5</div> <div></div> <div></div> </div> | <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsën.</p> <div> <div>10</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>2</div> <div></div> </div> <div> <div>2</div> <div>4</div> <div>6</div> <div></div> <div></div> </div> |

**ЗАПИСНИК**

за сумирање и utvrdжување на rezultatite од glasaњето за Радоначалник на општина \_\_\_\_\_ на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

**PROCES VERBAL**

për përmbledje dhe verifikim të rezultateve nga votimi për Kryetar të komunës \_\_\_\_\_ persona të cilët vuajnë nënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

DEJ 3 - Rezultati od plasmaneto na licata кои se na izdrzuvanje na kazna zatvor ili pritvor i licata кои se se status na vnatrešno raseleni licia

PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave të cilët vuanë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 Г  
Член 31 став 2 и 10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numër 21 G  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### ДЕЛ 4 - Забелешки / PJESE 4 - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjë ku parashtrues i listës është përfaqësues

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

---

---

---

---

---

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

---

---

---

---

---

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

#### ДЕЛ 6 - Општинска изборна комисија / Pjesa 6 - Komisioni komunal zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

---

---

---

---

---

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të KIKZ

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

---



---

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија****Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

1. Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_
2. Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ
3. Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК****Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

4. Вкупен број на избирачи за тие избирачки места записани во изводите од Избирачкиот список  
Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatën e Listës zgjedhore
5. Вкупен број на избирачи што гласале  
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar
6. Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim
7. Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm
8. Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК****Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

9. Вкупен број на важечки масачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
10. Вкупен број на неважечки масачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
11. Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно. Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">~</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ЗАПИСНИК**  
за сумирање на резултати од гласањето за членови на Совет на Општина \_\_\_\_\_  
**PROCESVERBAL**  
për përmbledhje të rezultateve nga votimi për anëtarë të Këshillit të Komunës \_\_\_\_\_

Ben 4 / Piesa 4

[illegible]

ВКУПНО  
GJITHSE,

Дел 6 - Утвърждаване на резултати по примена на Донтовата формула  
 Pjeza 6 - Verifikim i rezultateve pas zbatimit të Formulës D'Hondt

[illegible]

... dhe kështu me radhë deri te numri përfundimtar i listave të kandidatëve

Дел 5 - Избрани кандидати за членови на Совет на општина  
 Piesa 5 - Kandidatë të zgjedhur për anëtarë të Këshillit të Komunes

Избрани кандидати за членови на Совет на општина \_\_\_\_\_ се:  
Kandidatë të zgjedhur për anëtarë të Këshillit të Komunës \_\_\_\_\_ janë:

| Бр. Nr. | ИМЕ И ТРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНКОТ СОБЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ МБЕНРИ / ИЕШИЛЛАРИТ<br>ТЕ ЗСЈЕДНУР | Бр. Nr. | ИМЕ И ТРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНКОТ СОБЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ МБЕНРИ / ИЕШИЛЛАРИТ<br>ТЕ ЗСЈЕДНУР |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |                                                                                    | 24      |                                                                                    |
| 2       |                                                                                    | 25      |                                                                                    |
| 3       |                                                                                    | 26      |                                                                                    |
| 4       |                                                                                    | 27      |                                                                                    |
| 5       |                                                                                    | 28      |                                                                                    |
| 6       |                                                                                    | 29      |                                                                                    |
| 7       |                                                                                    | 30      |                                                                                    |
| 8       |                                                                                    | 31      |                                                                                    |
| 9       |                                                                                    | 32      |                                                                                    |
| 10      |                                                                                    | 33      |                                                                                    |
| 11      |                                                                                    | 34      |                                                                                    |
| 12      |                                                                                    | 35      |                                                                                    |
| 13      |                                                                                    | 36      |                                                                                    |
| 14      |                                                                                    | 37      |                                                                                    |
| 15      |                                                                                    | 38      |                                                                                    |
| 16      |                                                                                    | 39      |                                                                                    |
| 17      |                                                                                    | 40      |                                                                                    |
| 18      |                                                                                    | 41      |                                                                                    |
| 19      |                                                                                    | 42      |                                                                                    |
| 20      |                                                                                    | 43      |                                                                                    |
| 21      |                                                                                    | 44      |                                                                                    |
| 22      |                                                                                    | 45      |                                                                                    |
| 23      |                                                                                    |         |                                                                                    |

Образец број 21 В  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Formulari numer 21 V  
Neni 124, neni 125 paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 7 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 7 - Parfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со кој се наоѓа на оваа листа е претставник при што не е кандидат на ниту едно пратство, но не го потпишуваат записникот.  
Emri dhe prezimi me shprehje në këtë listë është përfaqësues me qila evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin.

**Дел 8 - Забелешки / Pjesa 8 - Vërejtje**

Членот на општинската изборна комисија  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на подносителот на листата на кандидатот на листата  
Emri dhe prezimi i përfaqësuesit të listës së parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник.  
Ne rastë nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi.

**Дел 9 - Општинска изборна комисија / Pjesa 9 - Komisioni Komunal Zgjedhor**

Во / Në \_\_\_\_\_  
На ден / Me datë \_\_\_\_\_ година / vitit

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Име и презиме / emri dhe mbiemri | Своерачен потпис / nënshkrimi |
| 2 | Име и презиме / emri dhe mbiemri | Своерачен потпис / nënshkrimi |
| 3 | Име и презиме / emri dhe mbiemri | Своерачен потпис / nënshkrimi |
| 4 | Име и презиме / emri dhe mbiemri | Своерачен потпис / nënshkrimi |
|   | Име и презиме / emri dhe mbiemri | Своерачен потпис / nënshkrimi |

Членот на општинската изборна комисија  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_  
одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi ta nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Објектот на кој се наоѓаат претседателот на општинската изборна комисија / Në objektet që funksionira Komisioni komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија  
Komisioni komunal zgjedhor

### ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                        | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

### ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim

| Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>9</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>+</p> <p>7</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>+</p> <p>5</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>3</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>=</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>3</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>5</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>=</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> </div> </div> | <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.<br/>Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>+</p> <p>8</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>+</p> <p>6</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>2</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>=</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>4</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>-</p> <p>8</p><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> <p>=</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 2px 0;"></div> </div> </div> |

Z A P I S N I K  
P R O C E S V E R B A L

za sumirime e uvertduvane na rezultate te od glasaenja za clenovi na Sovetot na Gradot Skopje na licata кои se na izdrzuvane na kazna zatvor ili pritvor e licata кои se so status na vnatreшно raseleni licata

për përmbledje dhe verifikim të rezultateve nga votimi për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit nga persona të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

DEJ 3 - Rezultati od glasaњeto na лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 З  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Formula nr 21 Z  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

**ДЕП 4 - Забелешки / Pjesa 4 - Vërejtje**

Присутни претставници на подносителите на листи  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Emri dhe mbiemri i personit ku parashtrues i listës është përfaqësues

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

**ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / Pjesa 6 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

KRYETAR

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

1

ANËTARË:

2

3

4

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(официран потпис / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oвој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Kyë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të KКЗ

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Opštinska izborna komisija  
Komisioni komunal zgjedhor

ДЕП 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe përmbledhja e rezultateve

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                        |  |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                |  |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore |  |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     |  |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                  |  |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdonura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                          |  |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          |  |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                  |  |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                      |  |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                              |  |

ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim

Proverba za gласањето od licata кои se na  
izdrzuvanje kazna zatvor ili pritvor  
Verifikim nga votimi i personave të cilët vuanjné dënimin  
me burg ose paraburgim

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно  
 Në katrorë shkruani numrat nga gratë përkatëse.  
 Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

8 + 7

7 + 5

5 + 1

1 + 3

9 + 3

3 + 5

5 + 1

Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status personash të shpërngulur të brendshëm

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
 Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.  
 Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

10 + 3

8 + 2

6 + 1

2 + 1

2 + 3

4 + 2

8 + 1

## ЗАПИСНИК

za sumiranje i utvrđivanje na rezultatite od glasanja za Gradonačelnika na Gradot Skopje na licata koji se na izdružuvanje na kazna zatvor ili pritvor na licata koji se so status na vnatreshno raselени лица

PROCESVERBAL

për përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga votimi për Kryetar të Qytetit të Shkupit nga persona të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërgjyer të brendshëm

ДЕЛ 3 - Резултати од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

**PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm**

[illegible]

Образец број 21 Ж  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Formulari numër 21 Zh  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### ДЕП 4 - Забелешки / Pjesa 4 - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи  
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листата е претставник / Emri dhe mbiemri i të stërnjës ku parashtrues i listës është përfaqësues

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës  
пи даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

пи даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal*

#### ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / Pjesa 6 - Komisioni komunal zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / nënshkrim)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të OIK

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел 1 - Податоци за изборната комисија на Градот Скопје**  
**Реза 1 - Тè dhëna për Komisionin zgjedhor të Qytetit të Shkupit**

- 1 Изборна комисија на Градот Скопје  
Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit
- 2 Вкупен број на избирачки места што се во надлежност на изборната комисија на Градот Скопје  
Numri i plotë i qendrave të votimit që janë nën kompetencë të komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit
- 3 Општински изборни комисији од подрачјето на Градот Скопје: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Горче Петров, Карпош,  
Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шuto Оризари  
Komisione komunale zgjedhore nga rajoni i Qytetit të Shkupit: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorgje Petrov, Karposh,  
Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizare

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Реза 2 - Тè dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи запишани во Избирачкиот список за избирачките места во надлежност на Градот Скопје  
Numri i plotë i zgjedhësve të shënuar në Listën zgjedhore për qendrat e votimit në kompetencë të Qytetit të Shkupit
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале во избирачките места во надлежност на Градот Скопје  
Numri i plotë i zgjedhësve që kanë votuar në qendrat e votimit në kompetencë të Qytetit të Shkupit
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar të cilët janë nën arrest shtëpiak.

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Реза 3 - Тè dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshëm
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
ве молиме проверете повторно.  
Në katrorë shkruani numrat nga radhat përkatëse.  
Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero,  
ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">9 <input style="width: 100%;" type="text"/></div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">10 <input style="width: 100%;" type="text"/></div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">11 <input style="width: 100%;" type="text"/></div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A <input style="width: 100%;" type="text"/></div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A <input style="width: 100%;" type="text"/></div> <div style="text-align: center;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4 <input style="width: 100%;" type="text"/></div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">0 <input style="width: 100%;" type="text"/></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ЗАПИСНИК**  
за утврдување на резултати од гласањето за избор на Градоначалник на Градот Скопје  
**PROCESVERBAL**  
për verifikim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Qytetit të Shkupit

## Don 4 / Pjesa 4

[illegible]

Des 5 / Pjesa 5

Po vërtetimin e rezultateve të votimit nga të gjitha vendvotimet në komunë, në pajtimshëri të nenit 132 paragrafi 1 për Kryetar të Qytetit të Shkupit  
 bo për kryetar të bashkisë / në rrethin e parë është zgjedhur kandidati \_\_\_\_\_  
 nga lista e para nga lista e parashtrur nga \_\_\_\_\_

Vino a prezzo / Etri che abbian

Име на подносителот на догата / Емблемативен текст

Со оглед на тоа дека ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство на гласови, согласно со член 133 во вториот круг се гласа за двјцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

Duke pasur parasysh se asnjë kandidat për kryetar të komunës nuk e ka fituar shumicën e nevojshme të votave, në bazë të nenit 133 në rrethin e dytë votohet për dy kandidatë të cilët në rrethin e parë kanë fituar më shumë vota

№ 4 прелиминарни кандидат / Enri dhe mbajtësi i kandidatit од листата поднесена од  
në lista e parashtruar nga № 4 прелиминарни кандидат / Enri i parashtruesit të listës

Ime i prezime na kandidator / Enri dhe mbietimi i kandidatit

од листата поднесена од  
nga lista e parashtruar nga

Ime na podkomentorot na linka ta / Ebu i parashituegi te listes

**2** \_\_\_\_\_ од листата поднесена од \_\_\_\_\_  
 Име и презиме на кандидатот / Emri dhe mbiemri i kandidatit nga lista e parashtruar nga  
 \_\_\_\_\_  
 Име на подносителот на листата / Emri i parashtruesit të listes

Ukçe : prezime na završetku / Emri dhe mbiemri i kandidant

од листата поднесена од  
nqa lista e parashtruar nga

Име на подносителот на листата / Emri i parashtruesit të listës

Образец број 22 А  
Член 131, член 132 и член 133 од Изборниот законик  
Formulari numer 22 А  
Neni 131, neni 132 dhe neni 133 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 6 - Përfqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, кој на то потпиш укажуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfqësues me qka eidentohet praninë e tyre, portuli e nënshkruanë procesverbalin

**Дел 7 - Забелешки / Pjesa 7 - Vërejtje**

Членот на изборната комисија на Градот Скопје

Anëtar i Komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit \_\_\_\_\_

ги даде следните забелешки / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

Përfqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit \_\_\_\_\_

ги даде следните забелешки / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и членот на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припожува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal*

**Дел 8 - Изборна комисија на Градот Скопје / Pjesa 8 - Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit**

Во / Në \_\_\_\_\_

На ден / Më datë \_\_\_\_\_ година / viti

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис / nënshkrim)

Членот на изборната комисија на Градот Скопје

Anëtar i Komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit \_\_\_\_\_

одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi ta nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на изборната комисија на Градот Скопје / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit zgjedhor i Qytetit të Shkupit

**Дел 1 - Податоци за изборната комисија на Градот Скопје**  
**Рјеса 1 - Тè dhëna për Komisionin zgjedhor të Qytetit të Shkupit**

- 1 Изборна комисија на градот Скопје  
Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit
- 2 Вкупен број на избирачки места што се во надлежност на изборната комисија на Градот Скопје  
Numri i plotë i qendrave të votimit që janë nën kompetencë të Komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit [ ]
- 3 Општински изборни комисији од подрачјето на Градот Скопје: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шuto Оризари  
Komisione komunale zgjedhore nga rajoni i Qytetit të Shkupit: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorgje Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizare

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Рјеса 2 - Тè dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи запишани во Избирачкиот список за избирачките места во надлежност на Градот Скопје  
Numri i plotë i zgjedhësve të shënuar në Listën zgjedhore për qendrat e votimit në kompetencë të Qytetit të Shkupit [ ]
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале во избирачките места во надлежност на Градот Скопје  
Numri i plotë i zgjedhësve që kanë votuar në qendrat e votimit në kompetencë të Qytetit të Shkupit [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ]
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar të cilët vuajnë masën e arrestit shtëpiak [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Рјеса 3 - Тè dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки личниња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки личниња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки личниња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura [ ]

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно. Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsën.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">9 [ ]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">10 [ ]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">11 [ ]</div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A [ ]</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A [ ]</div> <div style="text-align: center;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4 [ ]</div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 [ ]</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ЗАПИСНИК

za utvrđivanje na rezultati od glasačeta za izbori za članovi na Svet na Gradot Skopje  
**PROCESVERBAL**  
 për verifikim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Don 4 / Pjesa 4

[illegible]

ВКУПНО  
GJITHSEJ

Дел 5 - Утвърждаване на резултати по прилагане на Донтовата формула  
 Pjesa 5 - Verifikim i rezultateve pas zbatimit të Formules D'Hondt

[illegible]

... dhe këshu me radhë deri te numri përfundimtar i listave të kandidatëve

Дел 6 - Избрани кандидати за членови на Советот на Градот Скопје

Pjesa 6 - Kandidatë të zgjedhur për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Избрани кандидати за членови на Совет на Градот Скопје се:  
Kandidate të zgjedhur për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit:

| Бр. Nr. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КСРБРАНИКОТ СОБЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ ИДЕМРИ И КЕСИЛЛАРИТ<br>ТЕ ЗО-ЈЕДНУР | Бр. Nr. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КСРБРАНИКОТ СОБЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ ИДЕМРИ И КЕСИЛЛАРИТ<br>ТЕ ЗО-ЈЕДНУР |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |                                                                                       | 24      |                                                                                       |
| 2       |                                                                                       | 25      |                                                                                       |
| 3       |                                                                                       | 26      |                                                                                       |
| 4       |                                                                                       | 27      |                                                                                       |
| 5       |                                                                                       | 28      |                                                                                       |
| 6       |                                                                                       | 29      |                                                                                       |
| 7       |                                                                                       | 30      |                                                                                       |
| 8       |                                                                                       | 31      |                                                                                       |
| 9       |                                                                                       | 32      |                                                                                       |
| 10      |                                                                                       | 33      |                                                                                       |
| 11      |                                                                                       | 34      |                                                                                       |
| 12      |                                                                                       | 35      |                                                                                       |
| 13      |                                                                                       | 36      |                                                                                       |
| 14      |                                                                                       | 37      |                                                                                       |
| 15      |                                                                                       | 38      |                                                                                       |
| 16      |                                                                                       | 39      |                                                                                       |
| 17      |                                                                                       | 40      |                                                                                       |
| 18      |                                                                                       | 41      |                                                                                       |
| 19      |                                                                                       | 42      |                                                                                       |
| 20      |                                                                                       | 43      |                                                                                       |
| 21      |                                                                                       | 44      |                                                                                       |
| 22      |                                                                                       | 45      |                                                                                       |
| 23      |                                                                                       |         |                                                                                       |

Образец број 22 Б  
Член 130 и 131 од Изборниот законик  
Formulari numër 22 Б  
Neni 130 dhe 131 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 7 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Pjesa 7 - Përfqesues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 8 - Забелешки / Pjesa 8 - Vërejtje**

Членот на изборната комисија на Градот Скопје  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor të Qytetit të Shkupit \_\_\_\_\_  
ти даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат  
Përfaqësues i parashtruesit të listës së kandidatit \_\_\_\_\_  
ти даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот на листата на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi*

**Дел 9 - Изборна комисија на Градот Скопје / Pjesa 9 - Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit**

Во / Në \_\_\_\_\_  
На ден / Më datë \_\_\_\_\_ година / viti

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR \_\_\_\_\_

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:

- |    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ |
| 4. | _____ | _____ |

Членот на изборната комисија на Градот Скопје  
Anëtar i Komisioni zgjedhor të Qytetit të Shkupit \_\_\_\_\_  
одби да го потпише записникот поради следните причини: / refuzoi ta nënshkruan procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на изборната комисија на Градот Скопје / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit zgjedhor i Qytetit të Shkupit

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Bölüm I - Seçim yeri açılmadan önce doldurulur**

1. ОИК  
BSK
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор  
Seçim Kurulu'nun kurulma kararname numarası
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња  
Kabul edilen oy pusulası sayısı:  ~  + 1 =
- Сер. бр. на последно гл. ливче  
Son oy pusulasının seri no su
- Сер. бр. на првото гл. ливче  
İlk oy pusulasının seri no su

**Дел II / Bölüm II**

4. Време на започнување на гласањето  
Oylamanın başladığı zaman  :  :   
časot / saat
5. Време на завршување на гласањето  
Oylamanın bittiği zaman  :  :   
časot / saat
6. Време на затворање на гласачкото место  
Seçim yerinin kapanma zamanı:  :  :   
časot / saat
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:  
Eğer ki oylama sürecinde kesinti olmuşsa sebepleri ve kesinti süresi belirtisin:

**Дел III / Bölüm III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор  
Oy kullanan hasta ve engelliler ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место  
Bölüm IV - Özetleme, seçim yerinin kapanmasının ardından doldurulur**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Kullanılmayan oy pusulası sayısı
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале  
Seçmen listesi alıntısında isimleri yer alan seçmenlerden oy verenlerin sayısı
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија  
Seçim sandığına konulmuş oy pusulalarının sayısı
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Geçersiz oy pusulalarının sayısı
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Geçerli oy pusulalarının sayısı
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами  
Tek başına oy veremeyen kişilerin sayısı

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Seçim yerinin açılmasından önce ilk kontrol**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısıyla eşit olup olmadığını kontrol edin.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните копони.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

3

=

9

=

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од коначот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin. Belli sayıda oy pusulası yerinden olmuş kişilerin ve mahkumların oy kullanmaları için oy pusulası koçarından çıkarılmış olma ihtimalini göz önünde bulundurunuz.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Seçim yerinin kapanmasının ardından ikinci kontrol**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните копони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısıyla eşit olup olmadığını kontrol edin. Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>+</p> <p>14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>=</p> <p>12 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>12 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>-</p> <p>11 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>13 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>+</p> <p>14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>=</p> <p>10 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>-</p> <p>3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>=</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ЗАПИСНИК

za glasaње, sumiraње и utvrđivaње na rezultati od IO za izbiračko mesto br. \_\_\_\_\_ za izbor na Gradonačelnik na opština \_\_\_\_\_  
SK'nun \_\_\_\_\_ numaranl seçim yerindeki \_\_\_\_\_ belediyesi Belediye Başkanı seçimi için oy verme, özetleme ve sonuçları belirlemek için

Den  $V$  /  $\mathbb{R}$ dim  $V$ [illegible]

Образец број 18б  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 18b  
Seçim Kanunu'nun 104., 114., 116., 117. ve 118. maddesinin 3. fıkrası

#### Дел VI - Забелешки / Bölüm VI - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се идентифицира името приклучува, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu; onları mevcut olarak kayıtlı almak için, ancak tutanağı imzalamazlar

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Önerilen listenin yetkili temsilcisi:  
ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и казив на подносителот на листата  
Temsilcinin ad ve soyadı ve liste önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Членот на избирачкиот одбор / Seçim kurulu üyesi \_\_\_\_\_  
ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler*

#### Дел VII - Избирачки одбор / Bölüm VII - Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Ad ve soyadı)

(скриен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER

1.

(име и презиме / Ad ve soyadı)

(скриен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Ad ve soyadı)

(скриен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Ad ve soyadı)

(скриен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Ad ve soyadı)

(скриен потпис / İmza)

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi \_\_\_\_\_  
не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ИО  
SK Başkanının imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Bölüm I - Seçim yeri açılmadan önce doldurulur**

1. ОИК [ ]  
BSK
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор  
Seçim Kurulu'nun kurulma kararname numarası [ ]
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња  
Kabul edilen oy pusulası sayısı
- [ ]

~

[ ]

+ 1 =

[ ]
- Сер. бр. на последно гл. ливче  
Son oy pusulasının seri no su
- Сер. бр. на првото гл. ливче  
İlk oy pusulasının seri no su

**Дел II / Bölüm II**

4. Време на започнување на гласањето  
Oylamanın başladığı zaman [ ] : [ ] : [ ]  
часот / saat
5. Време на завршување на гласањето  
Oylamanın bittiği zaman [ ] : [ ] : [ ]  
часот / saat
6. Време на затворање на гласачкото место  
Seçim yerinin kapanma zamanı [ ] : [ ] : [ ]  
часот / saat
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот.  
Eğer ki oylama sürecinde kesinti olmuşsa sebepleri ve kesinti süresi belirtilsin:

**Дел III / Bölüm III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı [ ] : [ ] : [ ]
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор  
Oy kullanan hasta ve engelliler ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı [ ] : [ ] : [ ]

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место  
Bölüm IV - Özetleme, seçim yerinin kapanmasının ardından doldurulur**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Kullanılmayan oy pusulası sayısı [ ] : [ ] : [ ]
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале  
Seçmen listesi alıntısında isimleri yer alan seçmenlerden oy verentlerin sayısı [ ] : [ ] : [ ]
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија  
Seçim sandığına koyulmuş oy pusulalarının sayısı [ ] : [ ] : [ ]
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Geçersiz oy pusulalarının sayısı [ ] : [ ] : [ ]
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Geçerli oy pusulalarının sayısı [ ] : [ ] : [ ]
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами  
Tek başına oy veremeyen kişilerin sayısı [ ] : [ ] : [ ]

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Seçim yerinin açılmadan önce ilk kontrol**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısıyla eşit olup olmadığını kontrol edin.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните копии.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

3. [ ] : [ ] : [ ]

9. [ ] : [ ] : [ ]

[ ] : [ ] : [ ]

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од каналот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin. Belli sayıda oy pusulası yerinden olmuş kişiler ve mahkumların oy kullanmaları için oy pusulası koranından çıkarılmış olma ihtimalini göz önünde bulundurunuz.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Seçim yerinin kapanmasının ardından ikinci kontrol**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните копии.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısıyla eşit olup olmadığını kontrol edin. Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

13. [ ] : [ ] : [ ]

14. [ ] : [ ] : [ ]

14. [ ] : [ ] : [ ]

[ ] : [ ] : [ ]

12. [ ] : [ ] : [ ]

11. [ ] : [ ] : [ ]

[ ] : [ ] : [ ]

13. [ ] : [ ] : [ ]

14. [ ] : [ ] : [ ]

10. [ ] : [ ] : [ ]

3. [ ] : [ ] : [ ]

**ЗАПИСНИК**

за гласање, сумирање и утврђивање на резултати од ИО за изборно место бр. \_\_\_\_\_ на општина \_\_\_\_\_ за избори за членови на Совет на Град Скопје

SK'nun \_\_\_\_\_ belediyesindeki \_\_\_\_\_ numaralı seçim yerindeki Üsküp Büyükşehir Belediyesi Konsey Üyeleri seçimi için oy verme, özetleme ve sonuçları belirlemek için

**TUTANAK**

Дел  $Y / \text{Volume } Y$

[illegible]

Образец број 18д  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 18d  
Seçim Kanunu'nun 104., 114., 116., 117. ve 118. maddesinin 3. fıkrası

## Дел VI - Забелешки / Bölüm VI - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се идентифицираат вното тркување, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu; onları mevcut oldukları kayı altına atılır, ancak tutanağı imzalamazlar

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Önerilen listenin yetkili temsilcisi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

## Дел VII - Избирачки одбор / Bölüm VII - Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(скрирачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(скрирачен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(скрирачен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(скрирачен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(скрирачен потпис / İmza)

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

не го потпишува записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ИО  
SK Başkanı'nın imzası:

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Bölüm I - Seçim yeri açılmadan önce doldurulur**

1. ОИК  
BSK [ ]
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор  
Seçim Kurulu'nun kurulma kararname numarası [ ]
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња  
Kabul edilen oy pusulası sayısı: [ ]
- Сер. бр. на последно гл. ливче      Сер. бр. на првото гл. ливче  
Son oy pusulasının seri no su      İlk oy pusulasının seri no su
- [ ] - [ ] + 1 = [ ]

**Дел II / Bölüm II**

4. Време на започнување на гласањето  
Oylamanın başladığı zaman [ ] : [ ]  
часот / saat
5. Време на завршување на гласањето  
Oylamanın bittiği zaman [ ] : [ ]  
часот / saat
6. Време на затворање на гласачкото место  
Seçim yerinin kapanma zamanı [ ] : [ ]  
часот / saat
7. Дополнување имамо прекин на гласањето да се наведат  
причините и времетраењето на прекилот:  
Eğer ki oylama sürecinde kesinti olmuşsa sebepleri ve kesinti  
süresi belirtisin:

**Дел III / Bölüm III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı [ ]
9. Вкупен број болни и немощни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен  
притвор  
Oy kullanan hasta ve engelliler ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı [ ]

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место  
Bölüm IV - Özetleme, seçim yerinin kapanmasının ardından doldurulur**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Kullanılmayan oy pusulası sayısı [ ]
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале  
Seçmen listesi alıntısında isimleri yer alan seçmenlerden oy verenlerin sayısı [ ]
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија  
Seçim sandığına konulmuş oy pusulalarının sayısı [ ]
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Geçersiz oy pusulalarının sayısı [ ]
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Geçerli oy pusulalarının sayısı [ ]
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами  
Tek başına oy veremeyen kişilerin sayısı [ ]

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Seçim yerinin açılmasından önce ilk kontrol**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısı ile eşit olup olmadığını kontrol edin.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колонии.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

3. [ ]

8. [ ]

[ ]

Дополнување разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin. Belirli sayıda oy pusulası yerinden olmuş kişiler ve mahkumların oy kullanmaları için oy pusulası koçanından çıkarılmış olma ihtimalini göz önünde bulundurunuz.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Seçim yerinin kapanmasının ardından ikinci kontrol**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колонии.  
Дополнување разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısı ile eşit olup olmadığını kontrol edin. Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 13. [ ] | 12. [ ] | 13. [ ] |
| 14. [ ] | 11. [ ] | 14. [ ] |
| 12. [ ] | [ ]     | 10. [ ] |
| [ ]     | [ ]     | 3. [ ]  |
| [ ]     | [ ]     | [ ]     |

# ЗАПИСНИК

ZA P I S N I K  
za glasaње, sumiranje i utvrđivanje na rezultati od IO za izbiračko mesto br. \_\_\_\_\_ na opština \_\_\_\_\_ za izbor na Gradonačnik na Grad Skopje  
SK'nun \_\_\_\_\_ belediyesindeki \_\_\_\_\_ numaralı seçim yerindeki Üsküp Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçimi için oy verme, özetleme ve sonuçları belirlemek için  
T U T A N A K

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta \varphi_{\text{max}}}$$
[illegible]

Образец број 18г  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 18g  
Seçim Kanunu'nun 104., 114., 116., 117. ve 118. maddesinin 3. fıkrası

### Дел VI - Забелешки / Bölüm VI - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се асигнирани именото тримест во, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu, oranın mevcut olduğu kayıtlı altına girilir, ancak tutanağı imzalamazlar

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Önerilen listenin yetkili temsilcisi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin ad ve soyadı ve listeyle önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanağda yazılabilirler

### Дел VII - Избирачки одбор / Bölüm VII - Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Окремен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER

1.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Окремен потпис / İmza)

2.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Окремен потпис / İmza)

3.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Окремен потпис / İmza)

4.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Окремен потпис / İmza)

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ИО  
SK Başkanının imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Bölüm I - Seçim yeri açılmadan önce doldurulur**

1. ОИК  
BSK
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор  
Seçim Kurulu'nun kurulma kararname numarası
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња  
Kabul edilen oy pusulası sayısı:  -  + 1 =
- Сер. бр. на последно гл. ливче  
Son oyların sonuncu seri no su
- Сер. бр. на првото гл. ливче  
İlk oyların sonuncu seri no su

**Дел II / Bölüm II**

4. Време на започнување на гласањето  
Oylamanın başladığı zaman   
часот / saat
5. Време на завршување на гласањето  
Oylamanın bittiği zaman   
часот / saat
6. Време на затворање на гласачкото место  
Seçim yerinin kapanma zamanı   
часот / saat
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат  
причините и времетраењето на прекилот:  
Eğer ki oylama sürecinde kesinti olmuşsa sebepleri ve kesinti süresi belirtilsin:

**Дел III / Bölüm III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен  
притвор  
Oy kullanan hasta ve engelliler ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место****Bölüm IV - Özetleme, seçim yerinin kapanmasının ardından doldurulur**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Kullanılmayan oy pusulası sayısı
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале  
Seçmen listesi altında isimleri yer alan seçmenlerden oy verenlerin sayısı
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија  
Seçim sandığına konulmuş oy pusulalarının sayısı
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Geçersiz oy pusulalarının sayısı
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Geçerli oy pusulalarının sayısı
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами  
Tek başına oy veremeyen kişilerin sayısı

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Seçim yerinin açılmasından önce ilk kontrol**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısı ile eşit olup olmadığını kontrol edin.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

3.

8.

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin. Belli sayıda oy pusulası yerinden olmuş kişiler ve mahkumların oy pusulası koçanından çıkartılması olma ihtimalini göz önünde bulundurunuz.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Seçim yerinin kapanmasının ardından ikinci kontrol**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Lütfen size verilen oy pusulası sayısının, seçmen listesindeki seçmen sayısı ile eşit olup olmadığını kontrol edin. Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13. <input type="text"/> | 12. <input type="text"/> | 13. <input type="text"/> |
| +                        | -                        | +                        |
| 14. <input type="text"/> | 11. <input type="text"/> | 14. <input type="text"/> |
| -                        | =                        | -                        |
| 12. <input type="text"/> | <input type="text"/>     | 10. <input type="text"/> |
| =                        |                          | -                        |
| <input type="text"/>     |                          | 3. <input type="text"/>  |
|                          |                          | =                        |
|                          |                          | <input type="text"/>     |

# ЗАПИСНИК

za glasanje, sumiranje i utvrđivanje na rezultati od IO za izbiračko mesto br. \_\_\_\_\_ za izbore za članovi na svet na opština \_\_\_\_\_  
SK'nun \_\_\_\_\_ numaralı seçim yerindeki \_\_\_\_\_ Belediyesi Konsey Üyeleri seçimi için oy verme, şetleme ve sonuçları belirlemek için

Дел Y / Объем Y

[illegible]

Образец број 18в  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 18v  
Seçim Kanunu'nun 104., 114., 116., 117. ve 118. maddesinin 3. fıkrası

### Дел VI - Забелешки / Bölüm VI - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи:  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се афирмира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu, otoplanı mevcut olduğunu kayıtlı altına yazılır, ancak tutanağı imzalamazlar

Овластениот претставник на подносителот на листата

Önerilen listenin yetkili temsilcisi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeiy önerenin adı

---

---

---

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

---

---

---

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

### Дел VII - Избирачки одбор / Bölüm VII - Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(контрасцен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(контрасцен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(контрасцен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(контрасцен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(контрасцен потпис / İmza)

Членот на избирачкиот одбор / Seçim Kurulu üyesi:

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

---

---

---

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Bu bölümü Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ИО  
SK Başkanının imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

---

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Bölüm 1 - Belediye Seçim Kurulu hakkında bilgiler**

- 1 Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin toplam sayısı
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin sıralama numaraları \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Bölüm 2 - BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Oy veren toplam seçmen sayısı
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Oy veren mahkum veya gözaltında bulunanların toplam sayısı
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olup oy verenlerin toplam sayısı
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Oy veren engelli ve hasta ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Bölüm 3 - BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Toplam geçerli oy pusulası
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Toplam geçersiz oy pusulası
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Toplam kullanılmamış oy pusulası

**ПРОВЕРКА / KONTROL**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
İkinci sütündeki (A - 4) fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">~</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ЗАПИСНИК  
од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на Градоначалник на општина  
\_\_\_\_\_ Belediye Başkanı seçimi oylaması sonuçlarının özetlenmesi için  
TUTANAK

## Der 4. Baum 4

[illegible]

Der 5 / Bölüm 5

По утвърждаването на резултатите от сите гласачки места во општината а согласно член 132 став 1 за градоначалник на општина

во прв круг е избран кандидатот

од листата поднесена од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Belediye Başkanı olarak \_\_\_\_\_ tarafından önerilen listeden \_\_\_\_\_ seçilmiştir.

So oğled na toa deka nitu eden kandidatz za gradonačalnik ne go dobil potrebnogo množinstvo na glasovi, soglasno so člen 133 vo вториот круг se glasa za devizačta kandidati кои vo првиот круг dobile najmnoгу glasovi / Hçbir aday ayanan gerekli go seçiliniğini almadiğini göz önünde bulundurup, 133 maddesi uyarınca ikinci turda birinci turda en çok oy alan ilk aday yadınacaktır.

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 од листата поднесена од  
 Име и презиме на извршителот / Работно место: \_\_\_\_\_  
 Име на подносителот на листата  
 Идентификационен број: \_\_\_\_\_

Образец бр. 21 Б

Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик

Form no. 21 B

Seçim Kanunu'nun 124., 125. Maddesinin 2.fikrası ve 132. ile 133. maddesi

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи****Bölüm 6 - Liste önerenlerden mevcut temsilciler**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник трети то се евидентира на листата, но не го потпишуваат записникот.  
Adı ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu; onların mevcut olmaları kayıt altına alınır, ancak tutanağı imzalamazlar.

**Дел 7 - Забелешки / Bölüm 7 - Gözlemler**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник.  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler.

**Дел 8 - Општинска изборна комисија / Bölüm 8 - Belediye Seçim Kurulu**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER:

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

(соверачен потпис / İmza)

(соверачен потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

одби да го потпише записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur.

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Bölüm 1 - Belediye Seçim Kurulu hakkında bilgiler**

- 1 Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin toplam sayısı:
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin sıralama numaraları
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Bölüm 2 - BSK'nun yetkisi altında bulunan seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı:
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Oy veren toplam seçmen sayısı:
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Oy veren mahkum veya gözaltında bulunanların toplam sayısı:
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statusünde olup oy verenlerin toplam sayısı:
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Oy veren engelli ve hasta ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı:

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Bölüm 3 - BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Toplam geçerli oy pusulası:
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Toplam geçersiz oy pusulası:
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Toplam kullanılmamış oy pusulası:

**ПРОВЕРКА / KONTROL**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
İlinci sütündeki (A - 4) fark sıfır değışse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ЗАПИСНИК

od sumирањето на резултатите од гласањето за избор на членови на Совет на Град Скопје  
Üsküp Büyükşehir Belediyesi Konsey üyeleri seçimi oylaması sonuçlarının özetlenmesi için  
TUTANAK

# Teil 4 / Blum 4

[illegible]

Образец број 21 Д

Член 130 и 131, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик

Form no. 21 D

Seçim Kanunu'nun 130 ve 131.maddesi ile 124. ve 125. maddeler ile bağliantılı

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи****Bölüm 6 - Liste önerenlerden mevcut temsilciler**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се аутентифицира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu, onları mevcut olmaları kayıtlı altına alınır, ancak tutanağı imzalamazlar

**Дел 6 - Забелешки / Bölüm 6 - Gözlemler**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

Önerilen listelerin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Bölüm 7 - Belediye Seçim Kurulu**

Во / Yer: \_\_\_\_\_

На ден / Tarih: \_\_\_\_\_ година

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Обврсан потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ

ÜYELER:

1.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

2.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

3.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

4.

(Име и презиме / Ad ve soyadı)

(Обврсан потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

одби да го потпише записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

Овој ден го потпишува претседателот на Општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur



**ЗАПИСНИК**

за сумирање и утврђување на резултатите од гласањето за членови на совет на општина \_\_\_\_\_ на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Mahkum ve gözaltında bulunanlar ile yurt içinde yerinden olmuş kişiler \_\_\_\_\_ Belediyeyle konsey üyeleri seçimi için yapılan oylamadan oy verme, özette ve sonuçların belirlenmesi süreçleri için

**TUTANAK**

ДЕП 3 - Резултати од пласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

**BÖLÜM 3 - Mahkum ve gözaltında bulunanlar ile yurt içinde yerinden olmuş kişiler seçim sonuçları**

[illegible]

Образец број 21 Е  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 21 Е  
Seçim Kanunu'nun 31 maddesinin 2 fıkrası 10 noktası, 113. madde  
ve 194. maddenin 3. fıkrası ile bağlantılı

## ДЕП 4 - Забелешки / BÖLÜM 4 - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи

Liste önereñlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листата е претставник / Temsilcinin adı ve soyadı ve hangi öneren listeye ait olduğuna dair bilgiler

Овластениот претставник на подносителот на листата

Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanaka ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

## ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / BÖLÜM 6 - Belediye Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER.

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на СИК  
SK Başkanı'nın imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

\_\_\_\_\_

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Bölüm 1 - Belediye Seçim Kurulu hakkında bilgiler**

- 1 Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin toplam sayısı:
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin sıralama numaraları: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Bölüm 2 - BSK'nun yetkisi altında bulunan seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı:
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Oy veren toplam seçmen sayısı:
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор  
Oy veren mahkum veya gözaltında bulunanların toplam sayısı:
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olup oy verenlerin toplam sayısı:
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,  
а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Oy veren engelli ve hasta ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı:

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Bölüm 3 - BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Toplam geçerli oy pusulası:
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Toplam geçersiz oy pusulası:
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Toplam kullanılmamış oy pusulası:

**ПРОВЕРКА / KONTROL**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
İlinci sütündeki (A - 4) fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на Градоначалник на Град Скопје  
Üsküp Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçimi oylaması sonuçlarının özetlenmesi için  
TUTANAK

Gen 4 / Lösung 4

[illegible]

Образец бр. 21 Г

Член 132, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик

Form no. 21 G

Seçim Kanunu'nun 132.maddesi ile 124. ve 125. maddeleri ile bağlantılı

## Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи Bölüm 6 - Liste önerenlerden mevcut temsilciler

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуват записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listenin temsilcisi olduğu; onların mevcut olmasını kayıt altına alırken, ayrıca tutanağı imzalamazlar

## Дел 6 - Забелешки / Bölüm 6 - Gözlemler

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

---



---



---



---

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir

---



---



---



---

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

## Дел 7 - Општинска изборна комисија / Bölüm 7 - Belediye Seçim Kurulu

Во / Yer \_\_\_\_\_

На ден / Tarih \_\_\_\_\_ година

ПРЕТСЕДАТЕЛ

BAŞKAN:

(Име и презиме / Adı ve soyadı)

(Своерачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER:

- |    |                                 |                           |
|----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | _____                           | _____                     |
|    | (Име и презиме / Adı ve soyadı) | (Своерачен потпис / İmza) |
| 2. | _____                           | _____                     |
|    | (Име и презиме / Adı ve soyadı) | (Своерачен потпис / İmza) |
| 3. | _____                           | _____                     |
|    | (Име и презиме / Adı ve soyadı) | (Своерачен потпис / İmza) |
| 4. | _____                           | _____                     |
|    | (Име и презиме / Adı ve soyadı) | (Своерачен потпис / İmza) |

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

одби да го потпише записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

---



---



---



---

Orijinal ve fotokopisi başkan ve üyeler tarafından imzalanır / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / BÖLÜM 1 - Sonuçların belirlenmesi ve özetlendirilmesi**

- |           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre mahkum veya gözaltında bulunan seçmen sayısı                                               | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>2</b>  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>3</b>  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan seçmen sayısı | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>4</b>  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı    | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>6</b>  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                              | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>8</b>  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                               | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>7</b>  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>8</b>  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                    | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>9</b>  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>10</b> | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                 | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕЛ 2 - Проверка / BÖLÜM 2 - Kontrol**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор  
Mahkum veya gözaltında bulunan kişilerin oy kullanım kontrolü**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>9</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>7</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>5</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>1</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>1</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>3</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>9</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>7</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>5</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>1</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>1</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>3</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Yurt içinde yerinden olmuş kişilerin oy kullanım kontrolü**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>10</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>8</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>2</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>10</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>8</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>2</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>2</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>4</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>2</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>4</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><b>6</b> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> <p><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></p> </div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ЗАПИСНИК**

за сумирање и утврђување на резултатите од гласањето за Градоначалник на општина \_\_\_\_\_ на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица  
Mahkum ve gözetilinde bulunanlar ile yurt içinde yerinden olmuş kişiler \_\_\_\_\_ Belediyesi Belediye Başkanı seçimi için yapılan oylamadan oy verme, özetleme ve sonuçların belirlenmesi süreçleri için

**TUTANAK**

ДЕЛ 3 - Резултати од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

[illegible]

Образец број 21 Г  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 21 GY  
Seçim Kanunu'nun 31. maddesinin 2. fıkrası 10.noktası, 113. madde ve 194. maddenin 3. fıkrası ile bağlantılı

## ДЕП 4 - Забелешки / BÖLÜM 4 - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Temsilcinin adı (ve soyadı) ve hangi önerilen listeye ait olduğuna dair bilgiler

Овластениот претставник на подносителот на листата

Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanaga ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

## ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / BÖLÜM 6 - Belediye Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER.

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ОИК  
SK Başkanı'nın imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**  
**Bölüm 1 - Belediye Seçim Kurulu hakkında bilgiler**

1 Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Komisyonu

2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin toplam sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК  
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerinin sıralama numaraları

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Bölüm 2 - BSK'nun yetkisi altında bulunan seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите  
од избирачкиот список  
Seçmen listesine göre seçim yerindeki toplam seçmen sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

5 Вкупен број на избирачи што гласале  
Oy veren toplam seçmen sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор  
или притвор  
Oy veren mahkum veya gözaltında bulunanların toplam sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно  
раселени лица  
Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olup oy verenlerin toplam sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица  
кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор  
Oy veren engelli ve hasta ile evde göz hapsinde olan kişilerin toplam sayısı

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Bölüm 3 - BSK'nun yetkili olduğu seçim yerlerindeki oy verme süreci hakkında bilgiler**

9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња  
Toplam geçerli oy pusulası

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња  
Toplam geçersiz oy pusulası

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња  
Toplam kullanılmamış oy pusulası

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**ПРОВЕРКА / KONTROL**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.  
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула  
ве молиме проверете повторно  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
İkinci sütündeki (A - 4) fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

9 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

A 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

+

-

10 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

4 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

+

=

11 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

0 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

=

A 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**ЗАПИСНИК**  
за сумирање на резултати од гласањето за членови на Совет на општина  
Belediyesi konseyi seçimi oylaması: sonuçlarının özetlenmesi için  
**TUTANAK**

Дел 4 / Бोलом 4

[illegible]

ВКУПНО  
ТОРЛАМ

Bölüm 5 - D'Hondt formülüne göre sonuçları belirlenmesi

[illegible]

.... итн. до конечниот број на листи на кандидати  
Aday listelerinin son numarasına kadar devam eder...

Дел 6 - Избрани кандидати за членови на Совет на општина  
Bölüm 6 - Belediye konsey üyesi seçilen adaylar

Избрани кандидати за членови на Совет на општина \_\_\_\_\_ се:  
 \_\_\_\_\_ Belediyesi için seçilen konsey üyeleri şunlardır:

| Бр. No | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНИОТ СОВЕТНИК<br>СЕЧІЛЕН КОНСЕЈ УЧЕСНИН АДИ ВО УВАДИ | Бр. No | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНИОТ СОВЕТНИК<br>СЕЧІЛЕН КОНСЕЈ УЧЕСНИН АДИ ВО УВАДИ |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      |                                                                            | 24     |                                                                            |
| 2      |                                                                            | 25     |                                                                            |
| 3      |                                                                            | 26     |                                                                            |
| 4      |                                                                            | 27     |                                                                            |
| 5      |                                                                            | 28     |                                                                            |
| 6      |                                                                            | 29     |                                                                            |
| 7      |                                                                            | 30     |                                                                            |
| 8      |                                                                            | 31     |                                                                            |
| 9      |                                                                            | 32     |                                                                            |
| 10     |                                                                            | 33     |                                                                            |
| 11     |                                                                            | 34     |                                                                            |
| 12     |                                                                            | 35     |                                                                            |
| 13     |                                                                            | 36     |                                                                            |
| 14     |                                                                            | 37     |                                                                            |
| 15     |                                                                            | 38     |                                                                            |
| 16     |                                                                            | 39     |                                                                            |
| 17     |                                                                            | 40     |                                                                            |
| 18     |                                                                            | 41     |                                                                            |
| 19     |                                                                            | 42     |                                                                            |
| 20     |                                                                            | 43     |                                                                            |
| 21     |                                                                            | 44     |                                                                            |
| 22     |                                                                            | 45     |                                                                            |
| 23     |                                                                            |        |                                                                            |

Образец број 21 В  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Form no. 21 V  
Seçim Kanunu'nun 124., 125. madde 2.fıkra, ve 132. ile 133.madde

**Дел 7 - Присутни претставници на подносителите на листи**  
**Bölüm 7 - Liste öngörenlerden mevcut temsilciler**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која лицата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот  
Adi ve soyadı ile hangi listeden temsilci olduğu, onları niteleyen olmaları kayıtlı olmaları, ancak tutanağı imzalamazlar

**Дел 8 - Забелешки / Bölüm 8 - Gözlemler**

Членот на општинската изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu üyesi \_\_\_\_\_  
ги даде следните забелешки / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

Önerilen listenin yetkili temsilcisi \_\_\_\_\_

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот на листата на кандидат  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

**Дел 9 - Општинска изборна комисија / Bölüm 9 - Belediye Seçim Kurulu**

Во / Yer \_\_\_\_\_  
На ден / Tarih \_\_\_\_\_ година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
|   | _____ | _____ |

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi \_\_\_\_\_

одби да го потпише записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнуваат претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / BÖLÜM 1 - Sonuçların belirlenmesi ve özetlendirilmesi**

- |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre mahkum veya gözaltında bulunan seçmen sayısı                                               | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan seçmen sayısı | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı    | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                              | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                               | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                    | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                 | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕЛ 2 - Проверка / BÖLÜM 2 - Kontrol**

| Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan kişilerin oy kullanım kontrolü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişilerin oy kullanım kontrolü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.<br/>Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>9 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>7 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>5 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>1 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>3 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>6 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> </div> </div> | <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони<br/>Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.<br/>Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.<br/>Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>8 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>6 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>2 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>4 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> <p>6 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div></p> </div> </div> |

# ЗАПИСНИК

za sumiranje i utvrđivanje na rezultatite od glasaneto za členovi na Sovetot na Gradot Skopje na licata кои se na izdrzuvanje na kazna zatvor ili pritvor i licata кои se so status na vnatrešno raseleni licata  
Mahkum ve gozaitande bulunarlar ile yurt içinde yeniden olmuş kişiler Üsküp Büyükşehir Belediyesi konsey üyeleri seçimi için yapılan oylamadan oy verme, özeteleme ve sonuçların belirlenmesi süreçleri için

ДЕП 3 - Резултати од пласирањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

**BÖLÜM 3 - Mahkum ve gözaltında bulunanlar ile yurt içinde yerinden olmuş kişiler seçim sonuçları**

[illegible]

Образец број 21 З

Член 31 став 2 и 3 и 4, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик

Form no. 21 Z

Seçim Kanunu'nun 31. maddesinin 2. fıkrası 10. noktası, 113. madde ve 194. maddenin 3. fıkrası ile bağlantılı

**ДЕП 4 - Забелешки / BÖLÜM 4 - Gözlemler**

Присутни претставници на подносителите на листи  
Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листата е претставник / Temsilcinin adı ve soyadı ve hangi önerilen listeye ait olduğuna dair bilgiler

Овластениот претставник на подносителот на листата  
Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот на лице на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

**ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / BÖLÜM 6 - Belediye Seçim Kurulu**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(своерачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER:

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(своерачен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(своерачен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(своерачен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(своерачен потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на СИК  
SK Başkanı'nın imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

\_\_\_\_\_

Општинска изборна комисија  
Belediye Seçim Kurulu

**ДЕП 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / BÖLÜM 1 - Sonuçların belirlenmesi ve özetlendirilmesi**

- |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre mahkum veya gözaltında bulunan seçmen sayısı                                               | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan seçmen sayısı | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список<br>Seçmen listesine göre oy veren, ancak yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan seçmen sayısı    | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                              | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden oy kullanmayanların sayısı                               | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 7  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 8  | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçerli oy pusulası sayısı                                    | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 9  | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор<br>Mahkum veya gözaltında bulunan statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Yurt içinde yerinden olmuş kişiler statüsünde olan kişilerden geçersiz oy pusulası sayısı                                 | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕП 2 - Проверка / BÖLÜM 2 - Kontrol**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор**  
Mahkum veya gözaltında bulunan kişilerin oy kullanım kontrolü

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица**  
Yurt içinde yerinden olmuş kişilerin oy kullanım kontrolü

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.  
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.  
Karelerin içine uygun sütunların sayısını yazınız.  
Eğer ki fark sıfır değilse, lütfen tekrar kontrol edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">10</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ЗАПИСНИК**

за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за Градоначалник на Градот Скопје на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

Mahkum ve gözetilinde bulunanlar ile yurt içinde yerinden olmuş kişiler Üsküp Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçimi için yapılan oylardan oy verme, özetleme ve sonuçların belirlenmesi süreçleri için

**Т У Ј А Н А К**

BÖLÜM 3 - Mahkum ve gözaltında bulunanlar ile yurt içinde ve dışında bulunan olumsuz kişilerle ilgili sonuçları

[illegible]

Образец број 21 Ж  
Член 31 став 2 т.10 а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Form no. 21 J  
Seçim Kanunu'nun 31. maddesinin 2. fıkrası 10.noktası, 113. maddesi ve 194. maddenin 3. fıkrası ile bağlantılı

## ДЕП 4 - Забелешки / BÖLÜM 4 - Gözlemler

Присутни претставници на подносителите на листи

Liste önerenlerden mevcut temsilciler:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листата е претставник / Temsilcinin adı ve soyadı ve hangi önerilen listeye ait olduğuna dair bilgiler

Овластениот претставник на подносителот на листата

Önerilen listenin yetkili temsilcisi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Temsilcinin adı ve soyadı ve listeyi önerenin adı

---

---

---

---

---

---

---

---

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

ги даде следните забелешки: / aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir:

---

---

---

---

---

---

---

---

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник  
Özel durumlarda, gözlemler bu tutanağa ek olarak sunulacak ayrı tutanakta yazılabilirler

## ДЕП 6 - Општинска изборна комисија / BÖLÜM 6 - Belediye Seçim Kurulu

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

ЧЛЕНОВИ:  
ÜYELER:

1.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

2.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

3.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

4.

(име и презиме / Adı ve soyadı)

(соверачен потпис / İmza)

Членот на општинската изборна комисија

Belediye Seçim Kurulu üyesi

не го потпиша записникот поради следните причини: / aşağıdaki sebeplerden dolayı tutanağı imzalamamıştır:

---

---

---

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Bu bölümü Belediye Seçim Kurulu Başkanı doldurur

Потпис на претседателот на ОИК  
SK Başkanı'nın imzası

Датум, место и час  
Tarih, yer ve saat

---

---

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit /**  
**Део I - Пополува се пре отварања бирачког места**

- 1 ОИК / KQZ / ОИК
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor / Број решења о формирању бирачког одбора
- 3 Вкупен број на примени масачки пивчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar / Укупни број примљених масачких листића  -  + 1 =

**Дел II / Pjesa II / Део II**

- 4 Време на започнување на масањето / Koha e fillimit të votimit / Време почетка гласања
- 5 Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit / Време завршетка гласања
- 6 Време на затворање на масачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit / Време затварања гласачког места
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекинут: / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes: / Ако је било прекида гласања навести разлоге и трајање прекида:

**Дел III / Pjesa III / Део III**

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore / Укупни број бирача у бирачком месту према изводу из Бирачког списка
- 9 Вкупен број болни и немојни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak / Укупни број болесних и немојних лица која су гласали и лица која су на издржавању казне куќног притвора

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit / Део IV - Сумирање, попуљава се по затварању бирачког места**

- 10 Вкупен број на неупотребени масачки личиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Укупни број неупотребљених масачких листића
- 11 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar / Укупни број бирача потписаних у изводу из бирачког списка који су гласали
- 12 Вкупен број на масачки личиња внесени во масачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit / Укупни број масачких листића унетих у масачку кутију
- 13 Вкупен број на неважечки масачки личиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Укупни број неважећих масачких листића
- 14 Вкупен број на важечки масачки личиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Укупни број важећих масачких листића
- 15 Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë / Укупни број лица која не могу да гласају сама

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место**  
**Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**  
**Прва проверка пре отварања бирачког места**

Зе молиме проверете дали бројот на добиени масачки личиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. / Молимо Зас проверите да ли је број добиених масачких листића једнак броју уписаних бирача у бирачком списку.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колони.

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 3 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 8 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте пред вид дека одреден број на масачки личиња можеби се отстранети од коцанот за гласање за внатрешно раселени лица и затвореници. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kocani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. / Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите тоново. Узмите у обзир да је одреден број масачких листића можда одстранети од коцанот за гласање унутрашње раселених лица и затвореника.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место**  
**Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**  
**Друга проверка по затварању бирачког места**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колони. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 12 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

|    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 12 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 11 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

|    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 10 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 3  | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК

za gласање, сумирање и утврђивање \_\_\_\_\_ резултати од ИО за изабрачко место бр. \_\_\_\_\_ за избор на Градоначаник на општина \_\_\_\_\_  
 për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KQ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ për zgjedhje të Kryetarit të Komunës \_\_\_\_\_  
 o гласању, сумирању и утврђивању резултата БО за бирачко место бр. \_\_\_\_\_ за избор Градоначаленика општине \_\_\_\_\_

## Den V / Pjesa V / Deo V

[illegible]

Образец број 165 / Formulari numër 16b / Образец број 165  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 104., 114., 116., 117., 118. став 3. Изборног законика

**Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje / Део VI - Примедбе**

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни представници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат одборниот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме од назнаком на којој листи је представник при чему се евидентира нивното присуство, али не потпишују записник

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës /  
Овлашћени представник подносиоца листе

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме представника и назив подносиоца листе

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава претседник бирачког одбора

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава претседник бирачког одбора

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball / У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник

**Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor / Део VII - Бирачки одбор**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

АНЕТАРЕ:

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

ЧЛАНОВИ:

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / својеручни потпис)

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /

Члан бирачког одбора

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава претседник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО

Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Потпис председника БО

Датум, место и час

Data, vendi dhe ora

Датум, место и час

Del I - Se popolluava pred otvaranje na izbiracko mesto / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit /  
Deo I - Попуљава се пре отварања бирачког места

1. ОИК / KKZ / ОИК [ ]
  2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor / Број решења о формирању бирачког одбора [ ]
  3. Вкупен број на примени гласачки листиња  
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar  
Укупни број примених гласачких листића [ ]

## Den II / Pjesa II / Deo II

- 4** Време на започнување на пасањето /  
Koha e fillimit të votimit / Време почетка  
пасања 

**5** Време на завршување на пасањето /  
Koha e përfundimit të votimit / Време  
завршетка пасања 

**6** Време на затворање на пасачкото место /  
Koha e mbylljes së qendrës së votimit /  
Време затварања пасачког места 

**7** Досколку имало прекин на пасањето да се наведат причините и  
времетраењето на прекино: / Nëse ka pasur ndërprerje të  
votimit, të shënohen arsytet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes. / Ако ја  
било прекида пасања навести разлоге и траење прекида: 

Дел III / Pjesa III / Део III

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore / Укупни број бирача у бирачком месту према изводу из бирачког списка
9. Вкупен број болни и немојни лица која тасале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shpëtiak / Укупни број болесних и немоћних лица која су тасала и лица која су на издржавању казне кућног притвора

Дел IV - Сумирање, се погодиува по затворање на изборното место / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit / Део IV - Сумирање, потпуњава се по затварању бирачког места

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | Vкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura /<br>Укупни број неупотребљених гласачких листића                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| <b>11</b> | Vкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë<br>i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar / Укупни број бирача<br>потписаних у изводу из бирачког списка који су гласали | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| <b>12</b> | Vкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura<br>në kutinë e votimit / Укупни број гласачких листића унетих у гласачку кутију                                                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| <b>13</b> | Vкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme /<br>Укупни број неважећих гласачких листића                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| <b>14</b> | Vкупен број на важечки гласачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme /<br>Укупни број важећих гласачких листића                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| <b>15</b> | Vкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund<br>të votojnë vetë / Укупни број лица која не могу да гласау сама                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |

Prëz provërkë prë otborzëmë në mësakët më të  
Verifikimi i parë për hapësirë të gjendrës së votimit  
Prëz provërkë prë otborzëmë në mësakët më të

Бје молитве проверите дали бројот на добиени гласачки листиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкото список. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotime të pranishëm përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. / Molimso: Vazhdimisht kontrolloni që numri i fletëvotimeve të pranishme të përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. / Проверите дали број добиених гласачких листића једнак броју уписаних бирача у бирачком списку.

Во квадратите прелизете ги бројевите од соодветните категории. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. / У квадратите прелизете бројеве из одговарајућих категорија.

- 3
- 8

Докладу заслужила е и лична од чула не могамо пророците тогашно. Иако е предвид дека државата била на класични линиски материјал со одстранење од сепарација со класична неутрално заслужила лична и заштитени. I ние далли мислење нодна не zero ju lutem те верифицирај. Кени парасты се не јумер и класица и фетиветоме нодна јан ларгуа не којани и блокот те фетиветоме пер те јутуре персонал е спегнуруга те бреденшм те те burgosuit. I. Ано е разлика заслужила од -јуре могамо зас пророците поново. Умате у обзир да е одреден број класични лист типа можда одстранење из сепарација со класична унутрашна растелених лица и заштитени.

Друга проверка по затворање на избраното место  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit  
Друга проверка по затворању бирачког места

Бс кыздратите претвие се ии броевите од шодовените колони. Доколку разлика е и различна од нуле се молиме проверете повторно. / Не каторе shkruani numrat nga grafiert perkatose. Nese dallimi eshte ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni perseri. / U kjoqdratime prethikshite brome iz odsvetvayujush kolona. Ako je razlika razlicita od nule molimo vas proverite ponovo.

- |    |                      |   |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 12 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

|    |                      |   |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 12 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 11 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

|    |                      |   |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 10 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |
| 3  | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК

STATISTIKË / PROCESVEREVE STATISTIKË

za glasahe, sumirane e u tverdurane na rezultati di iO za izbirakno mesto br. \_\_\_\_\_ na opstina \_\_\_\_\_ za izbiri za clenovi na Sovet na Grad Skopje

për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për bërçirane e votim nr. \_\_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

o glasahe, sumirane e u tverdurane rezultata bQ za bërçirano mesto br. \_\_\_\_\_ opstine \_\_\_\_\_ za izbör clenova Saveta Grad Skopje

Den V / P | esa V / Deo V

[illegible]

ВКУПНО  
GJITHSEJ  
УКУПНО

Образец број 16д / Formulari numër 16d / Образец број 16д  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 104., 114., 116., 117., 118. став 3. Изборног законика

### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje / Део VI - Примедбе

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни представници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивно присуство, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме со назнака на која листи је представник при чему се евидентира нивно присуство, али не потпишува записник

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës /  
Овлашћени представник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме представника и назна подносиоца листе

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball / У случају потреба примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник

### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor / Део VII - Бирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / сејеручни потпис)

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / сејеручни потпис)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / сејеручни потпис)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / сејеручни потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / сејеручни потпис)

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потписао записник  
због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ  
Потпис председника БО

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и сат

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit /**  
**Део I - Пополнува се пре отворања бирачког места**

1. ОИК / ККЗ / ОИК
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor / Број решења о формирању бирачког одбора
3. Вкупен број на примени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar / Вкупни број примљених масачких листића  -  + 1 =
- Сер. бр. на последно пл. ливче  
и сер. бр. последног пл. ливче      Сер. бр. на последно пл. ливче  
и сер. бр. последног пл. ливче      Сер. бр. на последно пл. ливче  
и сер. бр. последног пл. ливче

**Дел II / Pjesa II / Део II**

4. Време на започнување на гласањето / Koha e fillimit të votimit / Време почетка гласања   
часот / ora / часова
5. Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit / Време завршетка гласања   
часот / ora / часова
6. Време на затворање на гласачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit / Време затварања масачког места   
часот / ora / часова
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекинат. / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes. / Ако је било прекида гласања навести разлоге и трајање прекида:

**Дел III / Pjesa III / Део III**

8. Вкупен број на избирани во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore / Вкупни број бирача у бирачком месту према изводу из Бирачког списка
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak / Вкупни број болесних и немоћних лица која су гласали и лица која су на издрживању казне кућног притвора

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit / Део IV - Сумирање, пополнува се по затварању бирачког места**

10. Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Вкупни број неупотребљених масачких листића
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar / Вкупни број бирача потписаних у изводу из бирачког списка који су гласали
12. Вкупен број на масачки ливчиња внесени во масачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit / Вкупни број масачких листића унетих у масачку кутију
13. Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Вкупни број неважећих масачких листића
14. Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Вкупни број важећих масачких листића
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë / Вкупни број лица која не могу да гласају сама

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место**

**Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

**Прва проверка пре отворања гласачког места**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени масачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. / Молимо Вас проверите да ли је број добиених масачких листића једнак броју уписаних бирача у бирачком списку.

Во (квадратите) препишете ги броевите од соодветните колони. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. / У (квадратите) препишите броеве из одговарајућих колони.

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 3 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 8 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на масачки ливчиња можеби се отстранети од кофачот за гласање на затворено-раселени лица и затвореници. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. / Ако је разлика различна од нуле молимо Вас проверете повторно. Умнете у обзир да је одређени број масачких листића можда одстранени из кофача за гласање унутрашњих раселених лица и затвореника.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место**

**Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

**Втора проверка по затварању бирачког места**

Во (квадратите) препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У (квадратите) препишите броеве из одговарајућих колони. Ако је разлика различна од нуле молимо Вас проверите повторно.

|    |                      |   |                      |    |                      |   |                      |    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> | 12 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | 11 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> | 14 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 12 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |    | <input type="text"/> |   |                      | 10 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
|    | <input type="text"/> |   |                      |    | <input type="text"/> |   |                      | 3  | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

**ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК**

за гласање, сумирање и утврђивање на резултати од ЈО за изборно место бр. \_\_\_\_\_ на општина \_\_\_\_\_ за избор на Градоначаник на Град Скопје  
për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_\_ për zgjedhje të Kryetar të Qytetit të Shkupit  
o гласању, сумирању и утврђивању резултата БО за бирачко место бр. \_\_\_\_\_ општина \_\_\_\_\_ за избор Градоначаника Града Скопје

Дел V / Pjesa V / Deo V

[illegible]

Образец број 16г / Formulari numër 16g / Образац број 16г  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 104., 114., 116., 117., 118. став 3. Изборног законика

### Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje / Део VI - Примедбе

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни представници подносиоца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при исто се е идентифицира нивно присуство, но не го потпишува акт законикот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме са назнаке на којој листи је представник при чему се идентифицира њихово присуство, али не потпишује законик

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës /  
Овлашћени представник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме представника и назна подносиоца листе

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део потпуњава председник бирачког одбора

Членот на избирачкиот одбор / Anëtari i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део потпуњава председник бирачког одбора

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball / У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник*

### Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor / Део VII - Бирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

- |    |       |                                                    |                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соверачан потпис / nënshkrimi / соверучни потпис) |
| 2. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соверачан потпис / nënshkrimi / соверучни потпис) |
| 3. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соверачан потпис / nënshkrimi / соверучни потпис) |
| 4. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соверачан потпис / nënshkrimi / соверучни потпис) |
|    | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соверачан потпис / nënshkrimi / соверучни потпис) |

Членот на избирачкиот одбор / Anëtari i këshillit zgjedhor /

Члан бирачког одбора

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део потпуњава председник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ  
Потпис председника БО

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и сат

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit /**  
**Део I - Пополува се пре отворања бирачког места**

1. ОИК / ККЗ / ОИК
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numri i aktvendimit për formimin e keshillit zgjedhor / Број решења о формирању бирачког одбора
3. Вкупен број на примени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar / Вкупни број примљених масачких листића  -  + 1 =
- Сер. бр. на последниот ливчиња  
или ливчиња во кутија      Сер. бр. на последниот ливчиња  
или ливчиња во кутија

**Дел II / Pjesa II / Део II**

4. Време на започнување на гласањето / Koha e fillimit të votimit / Време почетка гласања  часот / ora / часова
5. Време на завршување на гласањето / Koha e përfundimit të votimit / Време завршетка гласања  часот / ora / часова
6. Време на затворање на гласачкото место / Koha e mbylljes së qendrës së votimit / Време затворања гласачког места  часот / ora / часова
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот: / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes. / Ако је било прекида гласања навести разлоге и трајање прекида:

**Дел III / Pjesa III / Део III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore / Вкупни број бирача у бирачком месту према изводу из Бирачког списка
9. Вкупен број болни и немојни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak / Вкупни број болесних и немојних лица која су гласали и лица која су на издржавању казне куќног притвора

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / Pjesa IV - Përmblledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit / Део IV - Сумирање, пополува се по затворању бирачког места**

10. Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Вкупни број неупотребљених масачких листића
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar / Вкупни број бирача потписаних у изводу из бирачког списка који су гласали
12. Вкупен број на масачки ливчиња внесени во масачката кутија / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit / Вкупни број масачких листића унетих у гласачку кутију
13. Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Вкупни број неважећих масачких листића
14. Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Вкупни број важећих масачких листића
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë / Вкупни број лица која не могу да гласају сама

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место**

**Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

**Прва проверка пре отворања гласачког места**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени масачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. / Молимо Вас проверите да ли је број добијених масачких листића једнак броју уписаних бирача у бирачком списку.

Во квадратите препишете ги бројевите од соодветните колони. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. / У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колона.

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 3 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
| 8 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на масачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на затворање на раселени лица и затвореници. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kocani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. / Ако је разлика различна од нуле молимо Вас проверите поново. Узмите у обзир да је одређени број масачких листића можда одстранени из саклеја за гласање унутрашњих раселених лица и затвореника.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место**

**Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

**Втора проверка по затворању бирачког места**

Во квадратите препишете ги бројевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо Вас проверите поново.

|    |                      |   |                      |    |                      |   |                      |    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|---|----------------------|
| 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> | 12 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | 13 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | 11 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> | 14 | <input type="text"/> | + | <input type="text"/> |
| 12 | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |    | <input type="text"/> |   |                      | 10 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> |
|    | <input type="text"/> |   |                      |    | <input type="text"/> |   |                      | 3  | <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |

za plasasње, sumiraње и utvrđivaње na rezultati od IO za izborno mesto br. \_\_\_\_\_ za izbore za članovi na совет na opština \_\_\_\_\_  
 përvotim, përmblidhje dhe verifikim te rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunës \_\_\_\_\_  
 o plasasje, sumiruarje и utvrđivaње rezultata BZ за birачко место br. \_\_\_\_\_ за izbor članova савета општине \_\_\_\_\_

[illegible]

Образец број 16в / Formulari numër 16в / Образец број 16в  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Член 104., 114., 116., 117., 118. став 3. Изборног законика

## Дел VI - Забелешки / Pjesa VI - Vërejtje / Део VI - Примедбе

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни представници подносиоца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е протставена при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат одговорноста  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме со назнаком на којој листот је представен при чему се евидентира негово присуство, али не потпишува одговорноста

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës /  
Овлашћени представник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме представника и назив подносиоца листе

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do të bashkëngjitet këtij procesverbal / У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже у: овај записник

## Дел VII - Избирачки одбор / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor / Део VII - Бирачки одбор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

- |    |                                                    |                                                     |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрежени потпис) |
| 2. | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрежени потпис) |
| 3. | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрежени потпис) |
| 4. | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрежени потпис) |
|    | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | (соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрежени потпис) |

Членот на избирачкиот одбор / Anëtar i këshillit zgjedhor /  
Члан бирачког одбора  
не го потпишува записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потписао записник због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor / Овај део попуњава председник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ  
Потпис председника БО

Датум, место и час:  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и сат

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor /  
Део 1 - Подаци о Општинској изборној комисији

1. Општинска изборна комисија / Komisioni komunal zgjedhor / Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_
2. Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИ/К / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИ/К \_\_\_\_\_
3. Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИ/К / Numri rendor i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Редни број бирачких места за која је надлежна ОИ/К \_\_\_\_\_

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК  
 Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKKZ  
 Део 2 - Подаци о гласању за бирачка места која су под надлежношћу ОИК

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список /<br>Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore<br>Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка                                                                                                                                                              |  |
| 5 | Вкупен број на избирачи што гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar /<br>Укупни број бирача који су гласали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6 | Вкупен број на лица која гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор<br>Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim<br>Укупни број лица која су гласала, а која су на издржавању казне затвора или притвора                                                                                                                                                                          |  |
| 7 | Вкупен број на тасачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица<br>Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm<br>Укупни број тасача који су гласали, а који су са статусом унутрашњег раселеника                                                                                                                                                                          |  |
| 8 | Вкупен број на болни и немојни лица кои гласале и вкупен број на лица кои тасале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak /<br>Укупни број болесних и немоћних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржавању мере кућног притвора |  |

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК  
 Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KQZ  
 Део 3 - Подаци о гласању за бирачка места за која је надлежна ОИК

- |           |                                                                                                                                            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>9</b>  | Вкупен број на важечки масачки пивчиња / Numri i plotë i fletëveotimeve të vlefshme /<br>Укупни број важећих масачких листића              |  |
| <b>10</b> | Вкупен број на неважечки масачки пивчиња / Numri i plotë i fletëveotimeve të pavlefshme /<br>Укупни број неважећих масачких листића        |  |
| <b>11</b> | Вкупен број на непотребени масачки пивчиња / Numri i plotë i fletëveotimeve të papërdorura /<br>Укупни број непотребљених масачких листића |  |

ПРОБЕРКА / VERIFIKIM / ПРОБЕРА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во видната кичина (A - 4) е различна од нула, ве молиме проверете повторно. / Не каторе shkruani numrat nga radhet përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsën. / В квадратите перепишите броеве из одговарающих рядов. А если разности в другой колонке (A - 4) различны от нуля, пожалуйста проверите повторно.

- |    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
| 9  |  | + |  | 8 |  |
| 10 |  |   |  | - |  |
|    |  | + |  | 4 |  |
| 11 |  |   |  | = |  |
|    |  | = |  | 0 |  |
| A  |  |   |  |   |  |



Образец број 21 Б / Formulari numër 21 Б / Образац број 21 Б  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Neni 124, neni 125, paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 123., члан 125. став 2. и члан 132. и 133. Изборног законика

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи / Pjesa 6 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave / Део 6 - Присутни претставници подносилаца листи**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат документот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме со назнака на која листа је представник при чему се идентифицира нивното присуство, али не потпишуваат записник

**Дел 7 - Забелешки / Pjesa 7 - Vërejtje / Део 7 - Примедбе**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit /  
Претставник подносиоца листе кандидата

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës / Име и презиме претставника и назнака подносиоца листе

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevoje, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal  
У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник

**Дел 8 - Општинска изборна комисија / Pjesa 8 - Komisioni komunal zgjedhor /  
Део 8 - Општинска изборна комисија**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) / (соокрачен потпис / nënshkrimi / соокрачени потпис)

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) / (соокрачен потпис / nënshkrimi / соокрачени потпис)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) / (соокрачен потпис / nënshkrimi / соокрачени потпис)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) / (соокрачен потпис / nënshkrimi / соокрачени потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) / (соокрачен потпис / nënshkrimi / соокрачени потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник због следећих разлога:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај део потпишува претседателот на општинске изборне комисије

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor /**  
**Део 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**

- 1 Општинска изборна комисија / Komisioni komunal zgjedhor / Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИК [ ]
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ / Редни број бирачких места за која је надлежна ОИК \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**  
**Део 2 - Податоци за гласањето за бирачка места која су под надлежношћу ОИК**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места записани во изводите од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore / Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка [ ]
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar / Укупни број бирача који су гласали [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број лица која су гласала, а која су на издржување казне затвора или притвора [ ]
- 7 Вкупен број на масачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број масача који су гласали, а који су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немојни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak / Укупни број болесних и немојних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржување мере кућног притвора [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**  
**Део 3 - Податоци за гласањето за бирачка места за која је надлежна ОИК**

- 9 Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Укупни број важећих масачких листића [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Укупни број неважећих масачких листића [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Укупни број неупотребљених масачких листића [ ]

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM / ПРОВЕРА**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих редова. Ако је разлика у другој колони (A - 4) различита од нуле молимо вас проверите поново.

9 [ ]

+

10 [ ]

+

11 [ ]

=

A [ ]

A [ ]

-

4 [ ]

=

0 [ ]

ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на членови на Совет на Град Скопје  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit  
о сумирању резултата гласања за избор чланова Савета Града Скопља

Den 4 / Pjesa 4 / Deo 4

[illegible]

Образец број 21 Д / Formulari numër 21 D / Образац број 21 Д  
Член 130 и 131, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Neni 130 dhe 131, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 130. и 131., а у вези са члановима 124. и 125. Изборног законика

**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи / Pjesa 5 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave / Део 5 - Присутни претставници подносилаца листи**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат законикот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në ollen listë është përfaqësues me qka evidentohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме со назнака на којој листот е претставник при чему се евидентира нивното присуство, али не потпишува законикот

**Дел 6 - Забелешки / Pjesa 6 - Vërejtje / Део 6 - Примедбе**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit /

Име и презиме на претставникот и негов на подносителот на листата / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës / Име и презиме претставника и негов подносилац листот

и претставник подносилац листот на кандидата

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevoje, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball  
У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овој записник

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor /  
Део 7 - Општинска изборна комисија**

Во / Në / У \_\_\_\_\_

На ден / Me datë / Дана \_\_\_\_\_ година / vitit / године

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

АНЕТАРЕ:

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

ЧЛАНОВИ:

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(скрачен потпис / nënshkrimi / скрачени потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

не го потпишува записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник због следећих разлога:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај дел потпишува председник Општинске изборне комисије

Општинска изборна комисија / Komisioni komunal  
zgjedhor / Општинска изборна комисија

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe përmbledhja e rezultateve /**  
**ДЕО 1 - Утврђивање и сумирање резултата**

- 1 Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ] [ ] [ ]
- 2 Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су са статусом унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ] [ ] [ ]
- 3 Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ] [ ] [ ]
- 4 Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а имају статус унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ] [ ] [ ]
- 5 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ] [ ] [ ]
- 6 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ] [ ] [ ]
- 7 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ] [ ] [ ]
- 8 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ] [ ] [ ]
- 9 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ] [ ] [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ] [ ] [ ]

**ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim / ДЕО 2 - Провера**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Провера гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колони. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="margin-bottom: 10px;">9 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">7 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">6 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">1 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> | <div style="margin-bottom: 10px;">1 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">3 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">6 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Провера гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колони. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="margin-bottom: 10px;">10 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">8 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">6 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">2 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> | <div style="margin-bottom: 10px;">2 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">4 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">6 [ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> <div style="margin-bottom: 10px;">[ ] [ ] [ ]</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК

za sumnje i utvrđivanje na rezultatite od glasačeto za členovi na совет на општина \_\_\_\_\_ на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно расепени лица  
 për përmbledje dhe verifikim të rezultateve nga votimi për anëtarë të komunës \_\_\_\_\_ persona të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërgjatur të brendshëm  
 o sumirany i utvrđivanju rezultata glasačeto za članove saveta opštine \_\_\_\_\_ lića koja su na izdržavanju kazne zatvora ili pritvora i lića koja su sa statusom unutrašnje raseljenih lića

DEP 3 - Rezultati od glasanja na licata кои se na izdrzuvanje na kazna zatvor ili pritvor i licata кои se so status na vnatreshno raseljeni licia / PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave te cilet vuajne denimin me burg ose paraburgim dhe persona te cilet jane me status persona te shpërngulur të brendshëm / DEO 3 - Резултати гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора и лица која су са статусом унутрашње расељених лица

[illegible]

Образец број 21 Е / Formulari numër 21 Е / Образец број 21 Е  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик.  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 31. став 2. т. 10, а у вези са чланом 113. и чланом 194. став 3. Изборног законика

## ДЕП 4 - Забелешки / PJESA 4 - Vërejtje / ДЕО 4 - Примедбе

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни претставници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjë ku parashtrues i listës është përfaqësues /  
Име и презиме со назнаком подносиоца листе чиј е претставник

Сопствениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës / Сопствени  
претставник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и нагис на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме претставник и и нагис подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат на посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet  
mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball / У случају потребе примедбе могу да се наведу у  
посебен записник који се прилаже уз овој записник

## ДЕП 5 - Општинска изборна комисија / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor / ДЕО 5 - Општинска изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК:

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

- |    |       |                                                    |       |                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | _____ | (соопрачен потпис / nënshkrim / соопрежени потпис) |
| 2. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | _____ | (соопрачен потпис / nënshkrim / соопрежени потпис) |
| 3. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | _____ | (соопрачен потпис / nënshkrim / соопрежени потпис) |
| 4. | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | _____ | (соопрачен потпис / nënshkrim / соопрежени потпис) |
|    | _____ | (име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме) | _____ | (соопрачен потпис / nënshkrim / соопрежени потпис) |

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потписао записник  
због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овој дел потпишува претседателот на Општинске изборне комисије

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të KIKZ  
Потпис председника ОИК

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и сат

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor /**  
**Део 1 - Подаци о Општинској изборној комисији**

- 1 Општинска изборна комисија / Komisioni komunal zgjedhor / Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИК
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ / Редни број бирачких места за која је надлежна ОИК \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**  
**Део 2 - Подаци о гласању за бирачка места која су под надлежношћу ОИК**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места записани во изводите од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore / Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar / Укупни број бирача који су гласали
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број лица која су гласала, а која су на издржавање казне затвора или притвора
- 7 Вкупен број на масачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број масача који су гласали, а који су са статусом унутрашње раселених лица
- 8 Вкупен број на болни и немоћни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak / Укупни број болесних и немоћних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржавање мере кућног притвора

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**  
**Део 3 - Подаци о гласању за бирачка места за која је надлежна ОИК**

- 9 Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Укупни број важећих масачких листића
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Укупни број неважећих масачких листића
- 11 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Укупни број неупотребљених масачких листића

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM / ПРОВЕРА**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих редова. Ако је разлика у другој колони (A - 4) различита од нуле молимо вас проверите поново.

|    |                                                                   |   |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 9  | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> | A | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> |
|    | +                                                                 |   | -                                                                 |
| 10 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> | 4 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> |
|    | +                                                                 |   | =                                                                 |
| 11 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> | 0 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> |
|    | =                                                                 |   |                                                                   |
| A  | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span> |   |                                                                   |

ЗАПИСНИК / PROCESVERBAL / ЗАПИСНИК  
од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на Градоначалник на Град Скопје  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Qytetit të Shkupit  
о сумирању резултата гласања за избор Градоначелника Града Скопља

## Den 4 / Pjesa 4 / Leo 4

[illegible]

Образец број 21 Г / Formulari numër 21 Г / Образец број 21 Г  
Член 132, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Neni 132, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 132а, у вези са члановима 124. и 125. Изборног законика

**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи / Pjesa 5 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave / Део 5 - Присутни представници подносилаца листи**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира кие него приклучува, но не го потпишуваат законикот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме со назнака на којој листи је представник при чему се идентифицира његово присуство, али не потпишују записник

**Дел 6 - Забелешки / Pjesa 6 - Vërejtje / Део 6 - Примедбе**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /  
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit /  
Представник подносиоца листе кандидата

Име и презиме на претставникот и презиме на подносителот на листата / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës / Име и презиме представника и презиме подносиоца листе

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

---

---

---

---

---

---

---

---

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

и даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

---

---

---

---

---

---

---

---

Во случајна потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник  
Në rast nevoje, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal  
У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овој записник

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor /  
Део 7 - Општинска изборна комисија**

Во / Në / У \_\_\_\_\_

На ден / Me datë / Дана \_\_\_\_\_ година / viti / године

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

АНЕТАРЕ:

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

ЧЛАНОВИ:

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(окоерачен потпис / nënshkrimi / окоерачки потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник  
због следећих разлога:

---

---

---

---

---

---

---

---

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија

Општинска изборна комисија / Komisioni komunal  
zgjedhor / Општинска изборна комисија

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe përmbledhja e rezultateve /**  
**ДЕО 1 - Утврђивање и сумирање резултата**

- 1 Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 2 Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су са статусом унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 3 Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 4 Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а имају статус унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 5 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржувањена казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неупотребљених масачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 6 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неупотребљених масачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 7 Вкупен број на важечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број важећих масачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 8 Вкупен број на важечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број важећих масачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 9 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неважећих масачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неважећих масачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]

**ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim / ДЕО 2 - Провера**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Провера гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|   |     |
|---|-----|
| 9 | [ ] |
|   | +   |
| 7 | [ ] |
|   | +   |
| 5 | [ ] |
|   | -   |
| 1 | [ ] |
|   | =   |
|   | [ ] |

|   |     |
|---|-----|
| 1 | [ ] |
|   | -   |
| 3 | [ ] |
|   | -   |
| 5 | [ ] |
|   | =   |
|   | [ ] |

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Провера гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|    |     |
|----|-----|
| 10 | [ ] |
|    | +   |
| 8  | [ ] |
|    | +   |
| 6  | [ ] |
|    | -   |
| 2  | [ ] |
|    | =   |
|    | [ ] |

|   |     |
|---|-----|
| 2 | [ ] |
|   | -   |
| 4 | [ ] |
|   | -   |
| 6 | [ ] |
|   | =   |
|   | [ ] |



Образец број 21 Г / Formulari numër 21 Gj / Образац број 21 Г  
 Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик;  
 Нени 31, параграфи 2, п.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
 Члан 31. став 2. т. 10, а у вези са чланом 113. и чланом 194. став 3. Изборног законика

## ДЕП 4 - Забелешки / PJESA 4 - Vërejtje / ДЕО 4 - Примедбе

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
 Присутни представници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листа е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjë ku parashtrues i listës është përfaqësues /  
 Име и презиме на изказот подносилаца листи чији је претставник

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
 Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës / Овлашћени  
 представник подносиоца листе  
 ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
 дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и на име на подносителот на листата  
 Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
 Име и презиме претставника и на име подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
 komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
 ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet  
 mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal / У случају потребе примедбе могу да се наведу у  
 посебан записник који се прилаже уз овај записник

## ДЕП 5 - Општинска изборна комисија / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor / ДЕО 5 - Општинска изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрачени потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрачени потпис)

АНЕТАРЕ:

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрачени потпис)

ЧЛЕНОВИ:

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрачени потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / соопрачени потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
 komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник  
 због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овај деп го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај деп го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија

Потпис на претседателот на ОИК

Nënshkrim i kryetarit të KIKZ

Потпис председника ОИК

Датум, место и час

Data, vendi dhe ora

Датум, место и сат

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor / Део 1 - Подаци о Општинској изборној комисији**

- 1 Општинска изборна комисија / Komisioni komunal zgjedhor / Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИК
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Numri rendor i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ / Редни број бирачких места за која је надлежна ОИК  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК / Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ / Део 2 - Подаци о гласању за бирачка места која су под надлежношћу ОИК**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore / Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar / Укупни број бирача који су гласали
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број лица која су гласала, а која су на издржувању казне затвора или притвора
- 7 Вкупен број на масачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak / Укупни број масача који су гласали, а који су са статусом унутрашње раселених лица
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak / Укупни број болесних и немоћних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржувању мере кућног притвора

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК / Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ / Део 3 - Подаци о гласању за бирачка места за која је надлежна ОИК**

- 9 Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme / Укупни број важећих масачких листића
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme / Укупни број неважећих масачких листића
- 11 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura / Укупни број неупотребљених масачких листића

**ПРОВЕРКА / VERIFIKIM / ПРОВЕРА**

Во квадратите препишете ги броевите од ододејните редови. Дрволку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете почитовно. / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dalim në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих редова. Ако је разлика у другој колони (A - 4) различита од нуле, молимо вас проверите поново.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">  </span></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Бр.<br>№р.<br>Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНОТО СОВЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ МБЕМРИИ КЕШИЛТАРИ<br>ТЁ ЗОЈЕДНУР<br>ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗБРАНОГО СОВЕТНИКА | Бр.<br>№р.<br>Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНОТО СОВЕТНИК<br>ЕМРИ ДНЕ МБЕМРИИ КЕШИЛТАРИ<br>ТЁ ЗОЈЕДНУР<br>ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗБРАНОГО СОВЕТНИКА |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 |                                                                                                                       | 24                |                                                                                                                       |
| 2                 |                                                                                                                       | 25                |                                                                                                                       |
| 3                 |                                                                                                                       | 26                |                                                                                                                       |
| 4                 |                                                                                                                       | 27                |                                                                                                                       |
| 5                 |                                                                                                                       | 28                |                                                                                                                       |
| 6                 |                                                                                                                       | 29                |                                                                                                                       |
| 7                 |                                                                                                                       | 30                |                                                                                                                       |
| 8                 |                                                                                                                       | 31                |                                                                                                                       |
| 9                 |                                                                                                                       | 32                |                                                                                                                       |
| 10                |                                                                                                                       | 33                |                                                                                                                       |
| 11                |                                                                                                                       | 34                |                                                                                                                       |
| 12                |                                                                                                                       | 35                |                                                                                                                       |
| 13                |                                                                                                                       | 36                |                                                                                                                       |
| 14                |                                                                                                                       | 37                |                                                                                                                       |
| 15                |                                                                                                                       | 38                |                                                                                                                       |
| 16                |                                                                                                                       | 39                |                                                                                                                       |
| 17                |                                                                                                                       | 40                |                                                                                                                       |
| 18                |                                                                                                                       | 41                |                                                                                                                       |
| 19                |                                                                                                                       | 42                |                                                                                                                       |
| 20                |                                                                                                                       | 43                |                                                                                                                       |
| 21                |                                                                                                                       | 44                |                                                                                                                       |
| 22                |                                                                                                                       | 45                |                                                                                                                       |
| 23                |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                       |

Образец број 21 В / Formulari numër 21 V / Образец број 21 В  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Neni 124, neni 125 paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor  
Члан 124., члан 125. став 2. и члан 132. и 133. Изборног законика

**Дел 7 - Присутни претставници на подносителите на листи / Pjesa 7 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave / Дел 7 - Присутни претставници подносилаца листи**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот  
Emri dhe mbiemri me shenjë në afilën listë është përfaqësues me qka eidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin  
Име и презиме со знаком на којој листи је претставник при чему се евидентира негово присуство, али не потпишују записник

**Дел 8 - Забелешки / Pjesa 8 - Vërejtje / Дел 8 - Примедбе**

Членот на општинската изборна комисија / Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије \_\_\_\_\_  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit /

Представник подносиоца листе кандидата \_\_\_\_\_

ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и каков то подносителот на листата / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës / Име и презиме претставника и каков подносиоца листе

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal  
У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебен записник који се прилаже уз овој записник

**Дел 9 - Општинска изборна комисија / Pjesa 9 - Komisioni komunal zgjedhor / Дел 9 - Општинска изборна комисија**

Во / Në / У \_\_\_\_\_  
На ден / Me datë / Дана \_\_\_\_\_ година / viti / године

ПРЕТСЕДАТЕЛ

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(сооперачен потпис / nënshkrimi / сооперачки потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(сооперачен потпис / nënshkrimi / сооперачки потпис)

АНЕТАРЕ:

2. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(сооперачен потпис / nënshkrimi / сооперачки потпис)

ЧЛАНОВИ:

3. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(сооперачен потпис / nënshkrimi / сооперачки потпис)

4. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(сооперачен потпис / nënshkrimi / сооперачки потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије \_\_\_\_\_  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: /  
није потписао записник због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Osoj del го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај дел попуњава претседник Општинске изборне комисије

Општинска изборна комисија / Komisioni komunal  
zgjedhor / Општинска изборна комисија

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve /**  
**ДЕО 1 - Утврдување и сумирање резултата**

- 1 Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 2 Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су са статусом унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 3 Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 4 Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а имају статус унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 5 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржувањена казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 6 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 7 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 8 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 9 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]

**ДЕЛ 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim / ДЕО 2 - Провера**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Провера гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>9 [ ]</p> <p>7 [ ]</p> <p>5 [ ]</p> <p>1 [ ]</p> <p>[ ]</p> | <p>1 [ ]</p> <p>3 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p>[ ]</p> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Провера гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>10 [ ]</p> <p>8 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p>2 [ ]</p> <p>[ ]</p> | <p>2 [ ]</p> <p>4 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p>[ ]</p> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Образец број 21.3 / Formulari numër 21.3 / Образец број 21.3  
Член 31, став 2, т. 10, а во врска со член 113 и член 194, став 3 од Изборниот законик  
Neni 31, paragrafi 2, p. 10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Член 31, став 2, т. 10, а у вези са чланом 113. и чланом 194, став 3. Изборног законика

iëm

#### ДЕЛ 4 - Забелешки / Pjesa 4 - Vërejtje / ДЕО 4 - Примедба

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /  
Присутни представници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме на наставка на кој подносител на листата е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjëku parashtrues i listës është përfaqësues /  
Име и презиме на наставком подносиоца листе чији је претставник

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës / Овлашћени  
представник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе:

Име и презиме на претставникот и настав на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме претставника и настав подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal / У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебен записник који се прилаже уз овој записник

#### ДЕЛ 5 - Општинска изборна комисија / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor / ДЕО 5 - Општинска изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
KRYETAR:  
ПРЕДСЕДНИК

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / своеручни потпис)

ЧЛЕНОВИ:  
ANËTARË:  
ЧЛАНОВИ:

1.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / своеручни потпис)

2.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / своеручни потпис)

3.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / своеручни потпис)

4.

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(своерачен потпис / nënshkrimi / своеручни потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потпишао записник  
због следећих разлога:

Osoj del го пополниа претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Osoj delo попуњава председник Општинске изборне комисије

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të KIKZ  
Потпис председника ОИК

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и час



Општинска изборна комисија / Komisioni komunal  
zgjedhor / Општинска изборна комисија

**ДЕП 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve /**  
**ДЕО 1 - Утврдување и сумирање резултата**

- 1 Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 2 Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су са статусом унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 3 Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а који су на издржавању казне затвора или притвора по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 4 Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore / Укупни број бирача који су гласали а имају статус унутрашње раселених лица по посебном изводу из бирачког списка [ ]
- 5 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 6 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неупотребљених гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 7 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 8 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број важећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]
- 9 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Укупни број неважећих гласачких листића са гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица [ ]

**ДЕП 2 - Проверка / PJESA 2 - Verifikim / ДЕО 2 - Провера**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim / Провера гласања лица која су на издржавању казне затвора или притвора**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете поеторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 [ ]</p> <p>7 [ ]</p> <p>5 [ ]</p> <p>1 [ ]</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> | <p>1 [ ]</p> <p>3 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm / Провера гласања лица која су са статусом унутрашње раселених лица**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете поеторно. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. / У квадратите препишите броеве из одговарајућих колона. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 [ ]</p> <p>8 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p>2 [ ]</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> | <p>2 [ ]</p> <p>4 [ ]</p> <p>6 [ ]</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Р

Образец број 21 Ж / Formulai numër 21 Zh / Образац број 21 Ж  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor  
Член 31. став 2. т. 10, а у вези са чланом 113. и чланом 194. став 3. Изборног законика

ца  
јет**ДЕЛ 4 - Забелешки / PJESA 4 - Vërejtje / ДЕО 4 - Примедбе**

Присутни претставници на подносителите на листи: / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave: /

Присутни претставници подносилаца листи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на кој подносител на листата е претставник / Emri dhe mbiemri me shenjëku parashtrues i listës është përfaqësues /  
Име и презиме со назнаком подносиоца листата који је претставник

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës / Овлашћени  
представник подносиоца листе  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: /  
дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës  
Име и презиме претставника и назив подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit  
komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије  
ги даде следните забелешки: / i jep vërejtjet në vijim: / дао је следеће примедбе: \_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball / У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебен записник који се прилаже уз овој записник

**ДЕЛ 5 - Општинска изборна комисија / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor /  
ДЕО 5 - Општинска изборна комисија**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / со ојеручки потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / со ојеручки потпис)

АНЕТАРЕ:

2. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / со ојеручки потпис)

ЧЛАНОВИ:

3. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / со ојеручки потпис)

4. \_\_\_\_\_

(име и презиме / emri dhe mbiemri / име и презиме)

(соопрачен потпис / nënshkrimi / со ојеручки потпис)

Членот на општинската изборна комисија / Anëtar i Komisionit

komunal zgjedhor / Члан Општинске изборне комисије

не го потпиша записникот поради следните причини: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: / није потписао записник  
због следећих разлога: \_\_\_\_\_

Овај дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor / Овај део потпишува претседател Општинске изборне комисије

Потпис на претседателот на ОИК  
Nënshkrim i kryetarit të KIKZ  
Потпис председника ОИК

Датум, место и час  
Data, vendi dhe ora  
Датум, место и сат



Del I - Se popollnua pried otvoranie na izbiracko mesto / I kotor - Pherela pe angli phravibe tar alusaribaskoro than / Piesa I - Plotsohet para hapjes se gendres se votimit



Den II / II koto / Pjesa II

- 4** Време на започнување на тасањето /  
Vakti tar avazikeribaskoro šurakeribe /  
Koha e fillimit të votimit

**5** Време на завршување на гласањето /  
Vakti tar avazikeribaskoro agorkeribe / Koha  
e përfundimit të votimit

**6** Време на затворање на тасачкото место /  
Vakti tar avazikeribaskere thaneskoro phan-  
dibe / Koha e mbyljes së qendrës së votimit

**7** Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и  
времетраењето на прекилот. / Dëkbor sine činavin ko avazikeribe  
te vakerel pe soske thi kaja sine l chinavin / Nëse ka pasur ndërpre-  
rie të votimit, të shohënen arsytet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

## Den III / III koto / Pjesa III

8. Ekipen broj na izbiraci vo izbirackoto mesto sporod izvodot od Izbirackiot spisak / Sahnno numero alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Ekipen broj bolni i nemojni lica koi ghasale i lica koi se na izdrzuvanje na kazna kuken pritvor / Sahnno numero nasvale thaj bitakutene dzhene kola avazikjergje thaj dzhene kola si ki djeza kherutno phanlpe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

Dall IV - Sumiraje, se popollnuva po zatsvoraje na izbirackoto mesto / IV kotor - Sumiribe, pherela pe pala ko alusaribaskere thaneskoro phandibe / Pjesa IV - Përmblidhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Sahno numero biestemalkerde avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të paperdorura                                                                                                                      | <div></div> |
| 11 | Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Sahno numero alusarutne hromame ki ikalin tar alusaribaskoro evidenti kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkuar në certifikatë e listë zgjedhore të cilët kanë votuar | <div></div> |
| 12 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Sahno numero avazikeribaskere patra çhive ki avazikeribaskiri kutia / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit                                                                        | <div></div> |
| 13 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme                                                                                                                                 | <div></div> |
| 14 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme                                                                                                                                       | <div></div> |
| 15 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Sahno numero avazikerutne kola našti te avazikeren korkori / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë                                                                                                   | <div></div> |

Para prova e para qe tashmë të shprehim në mënyrë të qartë se  
 Avgo dikthjarin angli phravitbe o avazikeribaskoro than  
 Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit

De molimе проверете дали бројот на добиени гласови личиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Azirikeraja te dikhen şukar o numero taro lende avazikeribaskere patra si jejakeje e numeroja hramome alusarutne ko alusaribaskoro evidenti. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

3) Në katrorë shkruani numrat nga grafeti përkatëse.

3

8

Doktrinë e realizimit të detyrës së njeriut ka mënyra të ndryshme për të përcaktuar se si duhet të jetë njeriu në shoqëri. Në të kaluarën, mendimet e ndryshme të mendimit të njeriut për detyrën e njeriut në shoqëri kanë qenë të ndryshme. Në të kaluarën, mendimet e ndryshme të mendimit të njeriut për detyrën e njeriut në shoqëri kanë qenë të ndryshme. Në të kaluarën, mendimet e ndryshme të mendimit të njeriut për detyrën e njeriut në shoqëri kanë qenë të ndryshme.

Stora provet på att förstå och hantera de olika typerna av  
Dito dikhtjänsterna på de olika typerna av alusaribaskoro than  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit

Во каздратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку забележите а разлика од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kwadratja prehrannonen o numnerja tar adokwatna kolone. C'ik koreo o turipe si poawer tar zero azinkrakaja tumen dikhljaren panda je krom. / N'e katorr'e shkuanu nurrat na qwa grafet perkate'e. N'ese dallim e'shte ndryshe n'qaz zero je lutem verifikoni p'ersi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>13</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>14</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p><b>12</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p></p> | <p><b>12</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p><b>11</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p></p> | <p><b>13</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>14</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>10</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p><b>3</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>=</b></p> <p></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ЗАПИСНИК / HRA MONKERIN / PROCESVERBAL

за гласање, сумирање и утврђување на резултати од ИО за изборачко место бр. \_\_\_\_\_ за избор на Градоначаник на општина \_\_\_\_\_

Bas avazikeribe, sumiribe thaj atestikeribe rezultatia ki AJ bas alusaribaskoro than num. \_\_\_\_\_ tar Alusaribaskiri jekhin num. \_\_\_\_\_ bas alusaribe dizjakoro sherutno ki komuna \_\_\_\_\_ per votim, permbledhje dhe verifikim te rezultateve nga KZ per qendren e votimim nr. \_\_\_\_\_ per zgjedhje te Kryetarit te Komunes \_\_\_\_\_

Den V / V kotor / Pjesa V

Образец број 166 / Formulari numero 16b / Formulari număr 16b  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
Dženo 104, 113a stavi 5, 114, 116, 117, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

**Дел VI - Забелешки / VI koto - Notikerina / Pjesa VI - Vërejtje**

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се акцентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот.  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezententi si ko so evidentinela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Сопственит претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и насит на подносителот на листата  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ko alusaribaskoro  
komiteti / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki chipota taro zaruri o  
notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-  
verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**Дел VII - Избирачки одбор / VII koto - Alusaribaskoro komiteti / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
PREZIDENTI:  
KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:  
DŽENE:  
ANËTARË:

- |    |       |                                                                |                                                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
| 2. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
| 3. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
| 4. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
|    | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ki Komunakiri  
alusaribaskiri komisija / Anëtar i këshillit zgjedhor  
не го потпиша записникот поради следните причини: / na hramongja i hramonkerin akava sebei: / nuk e nënshkroi  
procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Hramovin taro prezidenti ki AK  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, место и час  
Data, than thaj an  
Data, vendi dhe ora

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / I kotor - Pherela pe angli phravibe tar alusaribaskoro than / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1 ОИК / KAK / KKZ

2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numero taro činavibe baši formiribe alusaribaskoro komiteti / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor

3 Вкупен број на примени масачки ливчиња / Sahno numero lende avazikeribaskere patra Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuara

ОИК. Бр. на избирачкото место  
Se çfarë, taro për no avazë patro  
it, për t'fletëvotimë në votë

ОИК. Бр. на избирачкото место  
Se çfarë, taro për no avazë patro  
it, për t'fletëvotimë në votë

**Дел II / II kotor / Pjesa II**

4 Време на започнување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro šurakeribe / Koha e fillimit të votimit

часот / ari / ora

5 Време на завршување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro agorkeribe / Koha e përfundimit të votimit

часот / ari / ora

6 Време на затворање на гласачкото место / Vakti tar avazikeribaskere thaneskoro phandibe / Koha e mbylljes së qendrës së votimit

часот / ari / ora

7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот / Džikobor sine činavin ko avazikeribe te vakerele pe soske thaj kana sine I činavin / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsytet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / III kotor / Pjesa III**

8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Sahno numero alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskori patrin / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore

9 Вкупен број болни и немощни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime džene kola avazikergje thaj džene kola si ki džeza kherutno phanlipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / IV kotor - Sumiribe, pherela pe pala ko alusaribaskere thaneskoro phandibe / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Sahno numero biistemalkeerde avazikeribaskere patrotra / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

11 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Sahno numero alusarutne hramome ki ikalin tar alusaribaskoro evidenti kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar

12 Вкупен број на масачки ливчиња внесени во масачката кутија / Sahno numero avazikeribaskere patra çivde ki avazikeribaskori kutia / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit

13 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrotra / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme

14 Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrotra / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme

15 Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Sahno numero avazikerutne kola našti te avazikeren korkori / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на масачкото место  
Avgo dikhljarin angli phravibe o avazikeribaskoro than  
Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Во мојите проверки дали бројот на добиени масачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Azikleraja te dikhen šukar o numero taro lende avazikeribaskere patra si jekajek e numeroja hramome alusarutne ko alusaribaskoro evidenti. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuara përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. / Ko kvadratja prehranonen o numeroja tar adekvatna kolone / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

3

8

=

Доколку разликата е различна од нула во мојите проверки повторно. Имајте предвид дека одреден број на масачки ливчиња можеби се отстранети од кофачот за гласање на вработено население и затвореници. / Džikobor o turlipe si poaver taro zero azikleraja tumen te dikhljaren len panda jek drom. Len ki dikhin kaj nesavo numero avazikeribaskere patra šaj si cioljarde taro kočani baš avazikeribe tar andrete džitanakerde džene ja phante manuša. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Këni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani i bilokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosur.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Dujto dikhljarin pala ko phandibe o alusaribaskoro than  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула во мојите проверки повторно. / Ko kvadratja prehranonen o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si poaver taro zero azikleraja tumen dikhljaren panda jek drom. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

13

12

11

10

3

+

-

=

+

-

=

ЗАПИСНИК / HRA MONKERIN / PROCESVERBAL

Baş avazikeribe, sumiribe thaj atestikeribe rezultatia ki AK baş alusaribaskoro than num. \_\_\_\_ tari komunua \_\_\_\_ baş alusaribe dżene ko konsili ki diz Skopje  
 për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Man V / V kotor / Pjesa V

Образец број 16д / Formulari numero 16d / Formulari numër 16d  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
dženo 104, 114, 116, 117, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

## Дел VI - Забелешки / VI koto - Notikerina / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Perfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со иницијал на која листа е претставник по што се евидентира нејното поднесување, но не го потпишува дат записникот  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezentent si koso evidentinela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Perfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и име на подносителот на листата  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Osoj del go popollnura pretседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezident i ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ko alusaribaskoro komiteti / Anëtari i këshillit zgjedhor  
и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Osoj del go popollnura pretседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezident i ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkenn kova del ape barabar akale hramonkennaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

## Дел VII - Избирачки одбор / VII koto - Alusaribaskoro komiteti / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
PREZIDENTI:  
KRYETAR: \_\_\_\_\_

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со скрашен потпис / koksorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:  
DŽENE:  
ANËTARË:

1. \_\_\_\_\_

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со скрашен потпис / koksorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

2. \_\_\_\_\_

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со скрашен потпис / koksorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

3. \_\_\_\_\_

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со скрашен потпис / koksorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

4. \_\_\_\_\_

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со скрашен потпис / koksorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija / Anëtari i këshillit zgjedhor  
не го потпишува записникот поради следните причини: / na hramongja i hramonkerin akava sebepe: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Osoj del go popollnura pretседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezident i ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Hramovin taro prezidenti ki AK  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ \_\_\_\_\_

Датум, место и час  
Data, than thaj ani  
Data, vendi dhe ora \_\_\_\_\_

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / I koto - Pherela pe angli phravibe tar alusaribaskoro than / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОИК / KAK / KKZ
2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numero taro çhinavibe baši formiribe alusaribaskoro komiteti / Numri i aktvendimit per formimin e këshillit zgjedhor
3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња / Sahno numero lende avazikeribaskere patra Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar
- + 1 =
- Сер. бр. на последното ливче    Сер. бр. на првото ливче  
 Seria mbi, eho pati ko avaz. patro    Seria mbi, eho pati ko avaz. patro  
 i. d. e. i. fletëvotimeve të p.    i. d. e. i. fletëvotimeve të p.

**Дел II / II koto / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro šurakeribe / Koha e fillimit të votimit   
часот / ari / ora
5. Време на завршување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro agorkeribe / Koha e përfundimit të votimit   
часот / ari / ora
6. Време на затворање на гласачкото место / Vakti tar avazikeribaskere thaneskoro phandibe / Koha e mbylljes së qendrës së votimit   
часот / ari / ora
7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекиот. / Dzikobor sine çhinavin ko avazikeribe te vakrel pe soske thaj kana sine I çhinavin / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes.

**Дел III / III koto / Pjesa III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Sahno numero alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
9. Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime dzene kola avazikjergje thaj dzene kola si ki dzeza kherutno phanipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / IV koto - Sumiribe, pherela pe pala ko alusaribaskere thaneskoro phandibe / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrota / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura
11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Sahno numero alusarutne hramome ki ikalin tar alusaribaskoro evidenti kola avazikjergje / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Sahno numero avazikeribaskere patra çhive ki avazikeribaskiri kutia / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrota / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrota / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Sahno numero avazikerutne kola našti te avazikeren korkori / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место  
Avgo dikhljarin angli phravibe o avazikeribaskoro than  
Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Azinkeraja te dikhen šukar o numero taro lende avazikeribaskere patra si jekajek e numeroja hramome alusarutne ko alusaribaskoro evidenti. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. / Ko kvadratja prehramonen o numeroja tar adekvatna kolone / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

3

8

=

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се оспарувани од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. / Dzikobor o turilpe si poaver taro zero azinkeraja tumen te dikhljarin len panda jek drom. Len ki dikhin kaj nesavo numero avazikeribaskere patra šaj si cilljarde taro kocani baš avazikeribe tar andrete dži thankerde dzene ja phanle manuša. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kocani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Dujto dikhljarin pala ko phandibe o alusaribaskoro than  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratja prehramonen o numeroja tar adekvatna kolone. Dzikobor o turilpe si poaver taro zero azinkeraja tumen dikhljarin panda jek drom. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13 <input type="text"/></p> <p>14 <input type="text"/></p> <p>12 <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/></p> | <p>12 <input type="text"/></p> <p>11 <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/></p> | <p>13 <input type="text"/></p> <p>14 <input type="text"/></p> <p>10 <input type="text"/></p> <p>3 <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><input type="text"/></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL

za glasane, sumiranje i utvrđivanje na rezultati od IO za izbirlaiko mesto br. \_\_\_\_\_ na opština \_\_\_\_\_ za izbor na Gradonaaanik na Grad Skopje  
Baš avazikerbe, sumirine that atestikeribe rezultati ki AK baš alusaribaskoro than num. \_\_\_\_\_ tari komuna \_\_\_\_\_ baš alusanibe Dizjakošorošutno ki diz Skopje  
për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ të komunës \_\_\_\_\_ për zgjedhjet të Kryetar të Qytetit të Shkupit

## Den V / V kotor / Pjesa V

Образец број 16: / Formulari numero 16g / Formulari numër 16g  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
dženo 104, 114, 116, 117, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

### Дел VI - Забелешки / VI koto - Notikerina / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира името присутно, но не го потпишуваат законикот  
Anav thaj familjaskoro anav thaj kole patrinakoro prezentetniko so evidentirnela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Сопастениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата  
Anav thaj familjaskoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidentitko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ko alusaribaskoro  
komiteti / Anëtar i këshillit zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidentitko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o  
notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-  
verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

### Дел VII - Избирачки одбор / VII koto - Alusaribaskoro komiteti / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
PREZIDENTI:  
KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familjaskoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kodkovivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:  
DŽENE:  
ANËTARË:

1.

(име и презиме / anav thaj familjaskoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kodkovivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

2.

(име и презиме / anav thaj familjaskoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kodkovivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / anav thaj familjaskoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kodkovivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / anav thaj familjaskoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kodkovivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ki Komunakiri  
alusaribaskiri komisja / Anëtar i këshillit zgjedhor  
не го потпиша записникот поради следните причини: / na hramongja i hramonkerin akava sebepe: / nuk e nënshkroi  
procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidentitko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Hramovin taro prezidenti ki AK  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, месец и час:  
Data, than thaj ani  
Data, vendi dhe ora

**Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место / I kotor - Pherela pe angli phravibe tar alusaribaskoro than / Pjesa I - Plotësohet para hapjes së qendrës së votimit**

1. ОМК / KAK / KKZ

2. Број на решението за формирање на избирачкиот одбор / Numero taro činavibe baši formiribe alusaribaskoro komiteti / Numri i aktvendimit për formimin e këshillit zgjedhor

3. Вкупен број на примени гласачки ливчиња / Sahno numero lende avazikeribaskere patra Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuara

Сер. бр. на последно т. ливче  
Seria nr. e fletës së fundit të votimit  
Në fillim, zero për ko avazkeribaskoro  
At dher, 1 të votimit e për

Сер. бр. на првото т. ливче  
Seria nr. e fletës së parë të votimit  
Në fillim, zero për ko avazkeribaskoro  
At dher, 1 të votimit e për

**Дел II / II kotor / Pjesa II**

4. Време на започнување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro šurakeribe / Koha e fillimit të votimit

часот / ari / ora

5. Време на завршување на гласањето / Vakti tar avazikeribaskoro agorkeribe / Koha e përfundimit të votimit

часот / ari / ora

6. Време на затворање на гласачкото место / Vakti tar avazikeribaskere thaneskoro phandibe / Koha e mbylljes së qendrës së votimit

часот / ari / ora

7. Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот / Džikobor sine činavin ko avazikeribe te vakere pe soske thaj kana sine I činavin / Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsytet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

**Дел III / III kotor / Pjesa III**

8. Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список / Sahno numero alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskori patrin / Numri i plotë i zgjedhësve në qendrën e votimit sipas certifikatës nga Lista zgjedhore

9. Вкупен број болни и немојни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime džene kola avazikergje thaj džene kola si ki džeza kherutno phanlipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

**Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место / IV kotor - Sumiribe, pherela pe pala ko alusaribaskere thaneskoro phandibe / Pjesa IV - Përmbledhje, plotësohet pas mbylljes së qendrës së votimit**

10. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patra / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

11. Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале / Sahno numero alusarutne hramome ki ikalin tar alusaribaskoro evidenti kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar

12. Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија / Sahno numero avazikeribaskere patra čivde ki avazikeribaskori kutia / Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit

13. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patra / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme

14. Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patra / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme

15. Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами / Sahno numero avazikerutne kola našti te avazikeren korkori / Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë

**През проверка пред отворање на гласачкото место  
Avgo dikhjarin angli phravibe o avazikeribaskoro than  
Verifikimi i parë para hapjes së qendrës së votimit**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. / Azinkeraja te dikhin šukar o numero taro lende avazikeribaskere patra si jekajek e numeroja hramome alusarutne ko alusaribaskoro evidenti. / Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuara përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. / Ko kvadratja prehranomen o numeroja tar adekvatna kolone / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

3.       
-  
8.       
=

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кофчето за гласање на затворање на гласачкото место и затвореници. / Džikobor o turlipe si poaver taro zero azinkeraja tumen te dikhjaren len panda jek drom. Len ki dikhin kaj nesavo numero avazikeribaskere patra šaj si cidjarde taro kočani baš avazikeribe tar andrete džithanakerde džene ja phanle manuša. / Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani i bllokut të fletëvotimeve për të votuar personat e shpërgjatur të brendshëm dhe të burgosur.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место  
Dujto dikhjarin pala ko phandibe o alusaribaskoro than  
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratja prehranomen o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si poaver taro zero azinkeraja tumen dikhjaren panda jek drom. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

13.       
+  
14.       
-  
12.       
=

12.       
-  
11.       
=

13.       
+  
14.       
+  
10.       
-  
3.       
=

ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL

za glasање, sumirање и utvrđuvање nа rezul'tаti оd IO zа izbоrаčkо mеstо br. \_\_\_\_\_ zа izbоri zа člеnovi nа sovеt nа оpшtина \_\_\_\_\_  
 Bаš avazikeribе, sumiribе thaj аtestikeribе rezul'tаti kај Bаš аlусaribaskoro thаn num. \_\_\_\_\_ tаri kоmunа \_\_\_\_\_ bаš аlусaribе džnе kо kоnsili tаri diz Skopje  
 për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga KZ për qendrën e votimit nr. \_\_\_\_\_ për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunës \_\_\_\_\_

Den V / V kotor / Pjesa V

Образец број 16в / Formulari numero 16в / Formulari număr 16в  
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик  
dženo 104, 114, 116, 117, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

## Дел VI - Забелешки / VI koto - Notikerina / Pjesa VI - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме по наредба на која листа е претставник при што се евидентира име што е присутно, но не го потпишува законикот  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezentent si ko so evidentinela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и на име на подносителот на листата  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ko alusaribaskoro  
komiteti / Anëtar i këshillit zgjedhor

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal*

## Дел VII - Избирачки одбор / VII koto - Alusaribaskoro komiteti / Pjesa VII - Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  
PREZIDENTI:  
KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:  
DŽENE:  
ANËTARE:

1.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

2.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(соопрачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

Членот на избирачкиот одбор / O dženo ki Komunakiri  
alusaribaskiri komisija / Anëtar i këshillit zgjedhor

не го потпишува записникот поради следните причини: / na hramongja l hramonkerin akava sebei: / nuk e nënshkroi  
procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор / Akale kotore pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti / Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО  
Hramovin taro prezidenti ki AK  
Nënshkrimi i kryetarit të KZ

Датум, место и час:  
Data, than thaj ari  
Data, vendi dhe ora

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Kotor 1 - Evidentia baši Komunakiri alusaribaskiri komisija /**  
**Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

- 1 Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri komisija / Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Sahno numero alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ [ ]
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Niçalo numero alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Kotor 2 - Evidentia baš avazikeribe ko alusaribaskere thana kola si teli ingerenciaja tar KAK**  
**Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список / Sahno numero alusarutne baš odola alusaribaskere thana hramome ko ikalina tar Alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore [ ]
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале / Sahno numero alusarutne kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Sahno numero dzene kola avazikergje, a kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ]
- 7 Вкупен број на масачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero avazikerutne kola avazikergje, a si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немојни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime dzene kola avazikergje thaj saho numero dzene kola avazikergje, a kola si ko ikeribe napi khereskoro phandipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Kotor 3 - Evidentia tar avazikeribe baš alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK**  
**Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки масачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrora / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura [ ]

**ПРОВЕРКА / DIKHLJARIN / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во вкупната колона (A - 4) е различна од нула ве мишиме проверете повторно. / Ko kyadratia hramonkeren o numeroja tar adekvyatna niçea. Džikobor o turlipe ki dujto kolona (A-4) si turii taro zero avazikeraja palem te dikhljaren. / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsën.

|    |     |   |     |
|----|-----|---|-----|
| 9  | [ ] | A | [ ] |
|    | +   |   | -   |
| 10 | [ ] | 4 | [ ] |
|    | +   |   | =   |
| 11 | [ ] | 0 | [ ] |
|    | =   |   |     |
| A  | [ ] |   |     |

## ЗАПИСНИК / HRA MONKERIN / PROCESVERBAL

od sumiranjeto na rezultatite od glasaњeto za izbor na Gradonachalnik na opština \_\_\_\_\_  
 taro sumiribe rezultatia tar avazikeribe baš alusaribe Dizjakorošerutno ki komuna \_\_\_\_\_  
 nga përmbledhia e rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Komunës \_\_\_\_\_

## Den 4 / Kotor 4 / Pjesa 4

## Den 5 / Kotor 5 / Pjesa 5

По утврдувањето на резултатите од сите пазачки места во општината а согласно член 132 став 1 за градоначалник на општина Pala ko dihljakieribe o rezultata tar sa vazvikeribaskere thana ki komunaa ko haljovibe e dzenaa 132 stavi 1 baš dihljakieroserutno ki komunaa. Vas verifikimt te rezultate noa te qitha qendrat e votimti ne komunee. ne paitueshmeri me nenin 132 paraorafi 1 pör kvetar te komunee

ki avgo rota alusardo si o kandidati

Уме из општинаага / Komunakoro anay / Emri i komunës

në rrethin e parë është zgjedhur kandidati

Име и презиме / Anvathaj familiakoro anav / Emri dhe mbiemri

од листата поднесена од / Tari patrin dedni taro /  
nga lista e parashtuar nga

Име на подносителот на листата / Anavtaro patrinakoro dendutno / Emri i parashtruesit të listës

So opet na toa deka nitu eden kandidat za gradonacelnik ne go dobil potrebnoto mnozinstvo na glasovi, somasno so clen 133 vo вториот круг se masа za dvajцата kandidati кои vo првиот круг добиле најмногу glasovi / Dikhindor kaj ni jek kandidati baši dizjakoro-  
sherutno na lelja o rodime butipe avazia aso dзeno 133 ki dujo rota avazikerela pe baši duj kandidatia kola ki avgo rota lele majbut avazia /  
Duke pasur parasyosh se asnjь kandidat pьr kryetar tь komunьs nuk ka fituar shumicьn e nevojshme tь votave, nь pajtueshmьri me nenin  
133 nь rrethin e dytь votohet pьr dy kandidate tь cilet nь rrethin e parь kanь fituar mь shumь vota

1

od listata podnesena od  
- tari patrin dendi taro  
nga lista e parashtuar nga

Ime e mbiemri së kandidatit / Kandidateskoro anav / Emri dhe mbiemri i kandidatit

Maie az podnositelot na listata / Anavtaro patrnakoro dendutno /  
Eni i parashituesit te listës

2

od listata podnesena od  
- tari patrin dendi taro  
nga lista e parashtyuar nga

Idro i rekrutimi në vlerësimet / Kandidatueskoma anay / Enri dhe mbijetimi i kandidatit

Ime iz podnositelot na listata / Anvartaro patrinakoro dendutno /  
Emri i parashtruesit të listës

Образец број 21 Б / Formulari numero 21 Б / Formulari număr 21 Б  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
Dženo 124, dženo 125 stavi 2 thaj dženo 132 thaj 133 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 124, neni 125, paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 6 - Присутни претставници на подносителите на листи / Kotor 6 - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne / Pjesa 6 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листот е претставник при што се идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат изборникот  
Anav thaj familakoro anav liparbaja kole patinate si prezententi ko so evidentirinela pe leskoro thanlebe, numa na hramonkerela i hramonkerin  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 7 - Забелешки / Kotor 7 - Notikerina / Pjesa 7 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /

Prezententi taro dendutno tari patrin kandidatea /

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија /

O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува към овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**Дел 8 - Општинска изборна комисија / Kotor 8 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 8 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ

DŽENE:

ANËTARË:

- |    |                                                                      |                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | _____ (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | _____ (соопрачен потпис / koškovivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 2. | _____ (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | _____ (соопрачен потпис / koškovivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 3. | _____ (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | _____ (соопрачен потпис / koškovivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 4. | _____ (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | _____ (соопрачен потпис / koškovivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
|    | _____ (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | _____ (соопрачен потпис / koškovivasteskiri hramovin / nënshkrim) |

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki Komunakiri

alusaribaskiri komisija / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel i hramonkerin sebepi akala karane: /  
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополниа претседателот на општинската изборна комисија / Akava koto hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Kotor 1 - Evidentia bash Komunakiri alusaribaskiri komisia / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

- 1 Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri komisia / Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_
  - 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Sahno numero alusaribaskere thana bash kolende si ingerenciaja i KAK / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ [ ]
  - 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Nicalo numero alusaribaskere thana bash kolende si ingerenciaja i KAK / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК / Kotor 2 - Evidentia bash avazikeribe ko alusaribaskere thana kola si tell ingerencia tari KAK / Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список / Sahno numero alusarutne bash odola alusaribaskere thana hramome ko ikalina tar Alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore [ ]
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале / Sahno numero alusarutne kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Sahno numero dzene kola avazikergje, а kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ]
- 7 Вкупен број на тасачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero avazikerutne kola avazikergje, а si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои тасале и вкупен број на лица кои тасале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime dzene kola avazikergje thaj saho numero dzene kola avazikergje, а kola si ko ikeribe napi khereskoro phandipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК / Kotor 3 - Evidentia tar avazikeribe bash alusaribaskere thana bash kolende si ingerenciaja i KAK / Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки тасачки пивчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки тасачки пивчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени тасачки пивчиња / Sahno numero biistemalckerde avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura [ ]

| <b>ПРОВЕРКА / DIKHLJARIN / VERIFIKIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во вкупната калкулна (A - 4) е различна од нула, во максимумите проверете повторно. / Ko kvadrata hramonkeren o numeroja tar adekvatna nica. Džikobor o turlipe ki djujo kotona (A-4) si turli taro zero avazikeraja palem të dikhljarin. / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri.</p> |                                                   |
| <p>9 [ ]</p> <p style="text-align: center;">+</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>A [ ]</p> <p style="text-align: center;">-</p> |
| <p>10 [ ]</p> <p style="text-align: center;">+</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>4 [ ]</p> <p style="text-align: center;">=</p> |
| <p>11 [ ]</p> <p style="text-align: center;">=</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>0 [ ]</p>                                      |
| <p>A [ ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |

## ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL

od sumiranjeto na rezultatite od glasaњeto za izbor na чlenovi na Совет на Град Скопје  
taro sumiribe rezultatia tar avazikeribe baš alusaribe džene ko Konsili tari Diz Skopje  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Den 4 / Kotor 4 / Pjesa 4

Образец број 21 Д / Formulari numero 21 D / Formulari număr 21 D  
Член 130 и 131, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Dženo 130 thaj 131, phanlo e dženencar 124 thaj 125 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 130 dhe 131, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи / Kotor 5 - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne / Pjesa 5 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се афирмира нивно приклучување, но не го потпишуваат записникот  
Anav thaj familakoro anav liparibaja kole patinate si prezententi koso evidentinela pe leskoro thanlebe, luma na hramonkerela i hramonkerin  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 6 - Забелешки / Kotor 6 - Notikerina / Pjesa 6 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /

Prezententi taro dendutno tari patrin kandidatea /

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата / Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

---



---



---



---

Членот на општинската изборна комисија /

O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

---



---



---



---

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припојува кон овој записник: / Ki čipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Kotor 7 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor**

Во / Ко / Në \_\_\_\_\_

На ден / Ко дне / Më datë \_\_\_\_\_ година / bersh / viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

DŽENE:

2.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ANËTARË:

3.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(се одржен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki Komunakiri

alusaribaskiri komisija / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel i hramonkerin sebepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

---



---



---



---

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Akava kotor hramonkerela le o prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija / Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri  
komisia / Komisioni komunal zgjedhor

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / KOTOR 1 - Dikhljakeribe thaj sumiribe rezultatia /  
PJESA 1 - Verifikim dhe pëmbledhja e rezultateve**

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>2</b>  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si statusesa andruneste džithanakerde džene aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>3</b>  | Вкупен број на избирачи кои масапе а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe aso ulavdi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>4</b>  | Вкупен број на избирачи кои масапе кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>6</b>  | Вкупен број на неупотребени масачки личиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                           | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>6</b>  | Вкупен број на неупотребени масачки личиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si statusesa andruneste džithanakerde džene / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>7</b>  | Вкупен број на важечки масачки личиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                            | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>8</b>  | Вкупен број на важечки масачки личиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si statusesa andruneste džithanakerde džene / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                    | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>9</b>  | Вкупен број на неважечки масачки личиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>10</b> | Вкупен број на неважечки масачки личиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe džene kola si statusesa andruneste džithanakerde džene / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕЛ 2 - Проверка / KOTOR 2 - Dikhljarin / PJESA 2 - Verifikim**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Dikhljakerin baš avazikeribe taro džene kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinikeraja dikhlja ren palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|          |   |
|----------|---|
| <b>9</b> |   |
|          | + |
| <b>7</b> |   |
|          | + |
| <b>6</b> |   |
|          | - |
| <b>1</b> |   |
|          | = |
|          |   |

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> |   |
|          | - |
| <b>3</b> |   |
|          | - |
| <b>5</b> |   |
|          | = |
|          |   |

**Проверка за масањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Dikhljakerin baš avazikeribe taro džene kola si statusesa andruneste džithanakerde džene / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinikeraja dikhlja ren palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|           |   |
|-----------|---|
| <b>10</b> |   |
|           | + |
| <b>8</b>  |   |
|           | + |
| <b>6</b>  |   |
|           | - |
| <b>2</b>  |   |
|           | = |
|           |   |

|          |   |
|----------|---|
| <b>2</b> |   |
|          | - |
| <b>4</b> |   |
|          | - |
| <b>6</b> |   |
|          | = |
|          |   |

## ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL

za sumiranje i utvrđivanje na rezultatite od glasanja za članovi na совет на општина \_\_\_\_\_ на лицата кои се на изјавување на казна затвор или притвор и лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица

sumirajte thi dikhiljanke rezultata tar azavazike basni dze kono komunakoro konsilsi basi dze kola si koi keribe dzeza phanile \_\_\_\_\_ thi dzhaphanile thi dze kola si statusa andruneste dzhithanaker dze

per perrmedije dhe verifikim te rezultate nga votimi per anetare te komunës \_\_\_\_\_ persona te cilet uqen dënimin me burg ose paraburgim dhe persona te cilet janë në statuso persona te shpërgjurlur te brendshëm

DEJ 3 - Rezultati od plasirjeto na licata kon se na izdrukuvanje na kazna zatvor ili pritvor i licata kon se so status na vnatrešno raselene lica / KOTOR 3 - Rezultatia tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanilipe ja dzhphanilipe thaj dzene kola si statusesa andruneste dzhthanakerde dzene / PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave te cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

Образец број 21 Е / Formulari numero 21 Е / Formulari număr 21 Е  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Dženo 31 stavi 2 n.10, phanlo e dženea 113 thaj dženo 194 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### ДЕП 4 - Забелешки / KOTOR 4 - Notikerina / PJESA 4 - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezentent si koso evidentirnela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назна на подносителот на листата  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија /

O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /

Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

#### ДЕП 5 - Општинска изборна комисија / KOTOR 5 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(окоерачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

1.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(окоерачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

DŽENE:

2.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(окоерачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

ANËTARË:

3.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(окоерачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

4.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(окоерачен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki komunakiri

alusaribaskiri komisija / Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel i hramonkerin se bepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој деп го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Akava kotor hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Hramonkerin taro prezidenti ki KAK  
Nënshkrim i kryetarit të KQZ

Датум, место и час  
Data, than thaj ari  
Data, vendi dhe ora

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Kotor 1 - Evidentia bashi Komunakiri alusaribaskiri komisia /**  
**Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

- 1 Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri komisia / Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_
  - 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Sahnno numero alusaribaskere thana bashi kolende si ingerenciaja i KAK / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ [ ]
  - 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Niçalo numero alusaribaskere thana bashi kolende si ingerenciaja i KAK / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК**  
**Kotor 2 - Evidentia bashi avazikeribe ko alusaribaskere thana kola si telli ingerenciaja tar KAK**  
**Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne bashi odola alusaribaskere thana hramome ko ikalina tar Alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore [ ]
- 5 Вкупен број на избирачи што масале / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои масале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Sahnno numero dzene kola avazikergje, а kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džhphanlipe / Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ]
- 7 Вкупен број на гласачи што масале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero avazikerutne kola avazikergje, а si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои масале и вкупен број на лица кои масале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Sahnno numero nasvale thaj bitakatime dzene kola avazikergje thaj sahnno numero dzene kola avazikergje, а kola si ko ikeribe napi khereskoro phandipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК**  
**Kotor 3 - Evidentia tar avazikeribe bashi alusaribaskere thana bashi kolende si ingerenciaja i KAK**  
**Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Sahnno numero şukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Sahnno numero bişukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura [ ]

**ПРОВЕРКА / DIKHLJARIN / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna niçea. Džikobor o tunilpe ki dujto kolona (A-4) si turli taro zero avazikeri ja palem te dikhljaren. / Në katorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dallimi në grafën e dytë (A - 4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">9 [ ]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">10 [ ]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">11 [ ]</div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A [ ]</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A [ ]</div> <div style="text-align: center;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4 [ ]</div> <div style="text-align: center;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 [ ]</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL  
od sumiranjeto na rezultatite od glasaњeto za izbor na Gradonachalnik na Grad Skopje  
taro sumiribe rezultatia tar avazikeribe baš alusaribe Dizjakošerutno tari Diz Skopje  
nga përmbledhja e rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Qytetit të Shkupit

## Den 4 / Kotor 4 / Pjesa 4

[illegible]

Образец број 21 Г / Formulari numero 21 G / Formulari număr 21 G  
Член 132, а во врска со членовите 124 и 125 од Изборниот законик  
Dženo 132, phanlo e dženencar 124 thaj 125 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 132, në lidhje me nenin 124 dhe 125 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи / Kotor 5 - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne / Pjesa 5 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме во наноки на која листа е претставник при што се наведува името на подносителот, но не го потпишуваат законикот  
Anav thaj familakoro anav liparibaja kole patrinat si prezententi ko so evidentirnela pe leskoro thanlebe, numa na hramonkerela l hramonkerin  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 6 - Забелешки / Kotor 6 - Notikerina / Pjesa 6 - Vërejtje**

Претставникот на подносителот на листата на кандидат /

Prezententi taro dendutno tari patrin kandidatea /

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

Име и презиме на претставникот и наноки на подносителот на листата / Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија /

O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /

Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor

и даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се припожува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**Дел 7 - Општинска изборна комисија / Kotor 7 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 7 - Komisioni komunal zgjedhor**

Во / Ko / Në \_\_\_\_\_

На ден / Ko dive / Më datë \_\_\_\_\_ година / bersh / viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

DŽENE:

ANËTARË:

- |    |       |                                                                |                                                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (сооправен потпис / ko/koirivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 2. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (сооправен потпис / ko/koirivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 3. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (сооправен потпис / ko/koirivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 4. | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (сооправен потпис / ko/koirivasteskiri hramovin / nënshkrim) |
|    | _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (сооправен потпис / ko/koirivasteskiri hramovin / nënshkrim) |

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki Komunakiri

alusaribaskiri komisija / Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel l hramonkerin sebepi akala karane: /  
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на општинска изборна комисија / Akava kotor hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија / Komunakini alusaribaskiri  
komisia / Komisioni komunal zgjedhor

**ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / KOTOR 1 - Dikhljakeribe thaj sumiribe rezultatia /  
PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve**

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si statusea andruneste džithanakerde dzene aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 3  | Вкупен број на избирачи кои тасале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ulavdi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 4  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore    | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 5  | Вкупен број на неупотребени тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 6  | Вкупен број на неупотребени тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 7  | Вкупен број на важечки тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                           | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 8  | Вкупен број на важечки тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                    | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 9  | Вкупен број на неважечки тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 10 | Вкупен број на неважечки тасачки ливчиња од тасањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusea andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕЛ 2 - Проверка / KOTOR 2 - Dikhljarin / PJESA 2 - Verifikim**

Проверка за тасањето од лицата кои се на издржување казна затвор или притвор / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azikeraja dikhljarin palen. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|   |  |
|---|--|
| 9 |  |
| 7 |  |
| 5 |  |
| 1 |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 3 |  |
| 6 |  |
|   |  |

Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si statusea andruneste džithanakerde dzene / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azikeraja dikhljarin palen. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|    |  |
|----|--|
| 10 |  |
| 8  |  |
| 6  |  |
| 2  |  |
|    |  |

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
| 4 |  |
| 6 |  |
|   |  |

ЗАПИСНИК / HRA MONKERIN / PROCESVERBAL

za sumiranje i utvrđivanje na rezultatite od glasanja za i radonačelnik na opština \_\_\_\_\_ na ličita kom se na izdržuвање na kazna zatvor или притвор и ličita kom se со статус на внатрешно раселени ličita  
sumirne that dikhiljanke rezultata tar avazikerbe bazi Džizkorosurotiko ki komuna bazi džene kola si ko ikeribe džene phazilpa \_\_\_\_\_ that džiphanilpa that džene kola si statusaе andruneste džitphanikerе džene  
për përmëdhje the verifikim te rezultate nga votimi për Kryetar te komunës \_\_\_\_\_ persona të cilët vuajnë nënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me statusa persona të shpërngulur të brendshëm

DEP 3 - Rezultati od glasaњeto na лицата кои se na izdrukuвање na kazna zatvor или pritvor и лицата кои se со статус на внатрешно раселени лица / KOTOR 3 - Rezultatia tar avazikeribe dżene kola si ko ikeribe dżeza phanlipe ja dżiphanlipe thaj dżene kola si statusesa andruneste dżithanakerde dżene / PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave të cilët vuanjë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 Г / Formulari numero 21 Г / Formulari număr 21 Г  
Член 31 став 2 н.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Dženo 31 stavi 2 n.10, phanlo e dženea 113 thaj dženo 194 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

#### ДЕП 4 - Забелешки / KOTOR 4 - Notikerina / PJESA 4 - Vërejtje

Присутни претставници на подносителите на листите: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која личит е претставникот пре што се изјавува членотот, но не го потпишуваат забелешките  
Anav thaj familjako anav thaj kole patrinakoro prezententi si ko so evidentirnela pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Anav thaj familjako anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членот на општинската изборна комисија /

O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija / \_\_\_\_\_

Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkennaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

#### ДЕП 5 - Општинска изборна комисија / KOTOR 5 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familjako anav / emri dhe mbiemri) (соедечен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ЧЛЕНОВИ:

1.

DŽENE:

(име и презиме / anav thaj familjako anav / emri dhe mbiemri) (соедечен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

ANËTARË:

2.

(име и презиме / anav thaj familjako anav / emri dhe mbiemri) (соедечен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

3.

(име и презиме / anav thaj familjako anav / emri dhe mbiemri) (соедечен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

4.

(име и презиме / anav thaj familjako anav / emri dhe mbiemri) (соедечен потпис / kodkorivasteskiri hramovin / nënshkrimi)

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki komunakiri

alusaribaskiri komisija / Anëtari i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel i hramonkerin sebepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ovoј дел го потпишува претседателот на општинска изборна комисија / Akava delo hramonkerela le o prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Hramonkerin taro prezidenti ki KAK  
Nënshkrim i kryetarit të KKK

Датум, место и час  
Data, than thaj an  
Data, vendi dhe ora

\_\_\_\_\_

**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија / Kotor 1 - Evidentia baši Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 1 - Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor**

- 1 Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri komisija / Komisioni komunal zgjedhor \_\_\_\_\_
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Sahno numero alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK / Numri i plotë i qendrave të votimit për të cilat kompetente është KKZ [ ] [ ]
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК / Nitalo numero alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK / Numri rendor i qendrave të votimit për cilat kompetente është KKZ
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК Kotor 2 - Evidentia baš avazikeribe ko alusaribaskere thana kola si tell ingerencia tan KAK Pjesa 2 - Të dhëna nga votimi i qendrave të votimit të cilat janë nën kompetencë të KKZ**

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список / Sahno numero alusrutne baš odola alusaribaskere thana hramome ko ikalina tar Alusaribaskiri patrin Numri i plotë i zgjedhësve për ato qendra të votimit të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 6 Вкупен број на избирачи што гласале / Sahno numero alusrutne kola avazikergje / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор / Sahno numero džene kola avazikergje, a kola si ko ikeribe džeza phanlipe ja džiphanlipe Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 7 Вкупен број на масачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero avazikerutne kola avazikergje, a si statusea andruneste džithanakerde džene / Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор / Sahno numero nasvale thaj bitakatime džene kola avazikergje thaj sahno numero džene kola avazikergje, a kola si ko ikeribe napi khereskoro phandipe / Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, që vuajnë masën e arrestit shtëpiak [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК Kotor 3 - Evidentia tar avazikeribe baš alusaribaskere thana baši kolende si ingerenciaja i KAK Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për qendrat e votimit për të cilat kompetente është KKZ**

- 9 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 11 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrori / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**ПРОВЕРКА / DIKHLJARIN / VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratja hramonkeren o numeroja tar adekvatna nkeca. Džikebor o turipe ki dugo kolona (A-4) si turš taro zero azirkeraja palem te dikhljaren. / Në katrorë shkruani numrat nga radhët përkatëse. Nëse dalimni në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero, ju lutemi verifikoni përsëri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>11 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> | <p>A <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>4 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p style="text-align: center;">=</p> <p>0 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Образец број 21 В / Formulari numero 21 В / Formulari număr 21 В  
Член 124, член 125 став 2 и член 132 и 133 од Изборниот законик  
dženo 124, dženo 125 stavi 2 thaj dženo 132 thaj 133 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 124, neni 125 paragrafi 2 dhe neni 132 dhe 133 nga Kodi Zgjedhor

**Дел 7 - Присутни претставници на подносителите на листи / Kotor 7 - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne / Pjesa 7 - Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме по назнака на која лицата е претставник при што се идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат кандидатот  
Anav thaj familjakoro anav liparibaja kole patrinat si prezententi ko so evidentirnela pe leskoro thanleibe, numa na hramonkerela l hramonkerin  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

**Дел 8 - Забелешки / Kotor 8 - Notikerina / Pjesa 8 - Vërejtje**

Членот на општинската изборна комисија /  
O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_  
ти даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

Претставникот на подносителот на листата на кандидат / Prezententi taro dendutno tari patrin kandidatea / Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit

Име и презиме на претставникот и каже на подносителот на листата / Anav thaj familjakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno / Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

ти даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**Дел 9 - Општинска изборна комисија / Kotor 9 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 9 - Komisioni komunal zgjedhor**

Во / Ko / Në \_\_\_\_\_  
На ден / Ko dive / Më datë \_\_\_\_\_ година / bërsh / viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

|          |    |       |                                                                 |                                                               |
|----------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ЧЛЕНОВИ: | 1. | _____ | (име и презиме / anav thaj familjakoro anav / emri dhe mbiemri) | (осопремен потпис / ko korrivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
| DŽENE:   |    |       |                                                                 |                                                               |
| ANËTARË: | 2. | _____ | (име и презиме / anav thaj familjakoro anav / emri dhe mbiemri) | (осопремен потпис / ko korrivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
|          |    |       |                                                                 |                                                               |
|          | 3. | _____ | (име и презиме / anav thaj familjakoro anav / emri dhe mbiemri) | (осопремен потпис / ko korrivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
|          |    |       |                                                                 |                                                               |
|          | 4. | _____ | (име и презиме / anav thaj familjakoro anav / emri dhe mbiemri) | (осопремен потпис / ko korrivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |
|          |    |       |                                                                 |                                                               |
|          |    |       | (име и презиме / anav thaj familjakoro anav / emri dhe mbiemri) | (осопремен потпис / ko korrivasteskiri hramovin / nënshkrimi) |

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor \_\_\_\_\_  
не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel l hramonkerin sebepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го пополниа претседателот на општинската изборна комисија / Akava kotor hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri  
komisia / Komisioni komunal zgjedhor

**ДЕП 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / KOTOR 1 - Dikhljakeribe thaj sumiribe rezultatia /**  
**PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve**

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>2</b>  | Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore                                              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>3</b>  | Вкупен број на избирачи кои гласале а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ulavdi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>4</b>  | Вкупен број на избирачи кои гласале кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahnno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>5</b>  | Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>6</b>  | Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>7</b>  | Вкупен број на важечки масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                           | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>8</b>  | Вкупен број на важечки масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>9</b>  | Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim                                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>10</b> | Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од гласањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahnno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm                                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

**ДЕП 2 - Проверка / KOTOR 2 - Dikhljarin / PJESA 2 - Verifikim**

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinkeraja dikhljarin palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|   |                  |
|---|------------------|
| 9 | +<br>7<br>6<br>1 |
| = |                  |

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | -<br>3<br>5 |
| = |             |

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinkeraja dikhljarin palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|    |                  |
|----|------------------|
| 10 | +<br>8<br>6<br>2 |
| =  |                  |

|   |             |
|---|-------------|
| 2 | -<br>4<br>6 |
| = |             |

ЗАПИСНИК / HRAMONKERIN / PROCESVERBAL

za sumiranje i utvrđivanje na rezultate od glasanja za članovi na Savetot na Gradot Skopje na licata kom se na izdikuвање na kazna zatvor ili pritvor i licata kom se so status na vnatrešno raselени лца sumiribe that dijnkajkabe rezultati ra azvazikebe бази dene kom o Konsiti rat Dze Skopje бази dene kom so i keribe dzeza phanlipie that dijnzhanlipie that dene kom si statusaе andruneste ditzhanakebe dene pєr pєrmbjeidibe that verifikim te rezultate va votimi pєr anetare te Kєsililit te Oytetit te Shkupit va persona te ciet vajne dєnimin m burg so paraburgim dє persona te ciet vajne m status persona te spєrgnurlu te brendshєm

DEJ 3 - Rezultati od glasaњето na лицата кои se na izdrikuвање na kazna zatvor или pritvor i лицата кои se со статус na внатрешно раселени лица / KOTOR 3 - Rezultatia tar avazikenbe dзene kola si ko ikeribe dзeza phanlike ja dзhphanlike thaj dзene kola si statusea andruneste dзithanakerde dзene / PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave tе cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona tе cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 З / Formulari numero 21 З / Formulari număr 21 З  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик  
Dženo 31 stavi 2 n.10, pshanlo e dženea 113 thaj dženo 194 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

**ДЕЛ 4 - Забелешки / KOTOR 4 - Notikerina / PJESA 4 - Vërejtje**

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат самите листи  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezententi si ko so evidentirinel a pe lengoro leibe than, numa na hramonena o hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues me qka evidentohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Сопствениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија /  
O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /

Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keren pe ki ulavdi hramonkerin kova del ape barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**ДЕЛ 5 - Општинска изборна комисија / KOTOR 5 - Komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со сопствен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

ЧЛЕНОВИ:

1.

DŽENE:

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со сопствен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

ANËTARË:

2.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со сопствен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

3.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со сопствен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

4.

(име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri)

(со сопствен потпис / kokorivasteskiri hramovin / nënshkrim)

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisija / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel I hramonkerin se bepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој дел го пополнува претседателот на општинската изборна комисија / Akava kotor hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на ОИК  
Hramonkerin taro prezidenti ki KAK  
Nënshkrim i kryetarit të KKK

Датум, место и час  
Data, than thaj ari  
Data, vendi dhe ora

Општинска изборна комисија / Komunakiri alusaribaskiri  
komisia / Komisioni komunal zgjedhor

## ДЕЛ 1 - Утврдување и сумирање на резултатите / KOTOR 1 - Dikhljakeribe thaj sumiribe rezultatia / PJESA 1 - Verifikimi dhe pëmbledhja e rezultateve

- 1 Вкупен број на избирачи кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahno numero alusarutne kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore [ ] [ ] [ ]
- 2 Вкупен број на избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahno numero alusarutne kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore [ ] [ ] [ ]
- 3 Вкупен број на избирачи кои масапе а кои се на издржување на казна затвор или притвор според посебниот извод од избирачкиот список / Sahno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ulavdi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar dhe të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore [ ] [ ] [ ]
- 4 Вкупен број на избирачи кои масапе кои се со статус на внатрешно раселени лица според посебниот извод од избирачкиот список / Sahno numero alusarutne kola avazikergje a si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe aso ikaldi ikalin tar alusaribaskiri patrin / Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar që janë me status persona të shpërngulur të brendshëm sipas certifikatës së veçantë nga lista zgjedhore [ ] [ ] [ ]
- 5 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ] [ ] [ ]
- 6 Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero biistemalkerde avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ] [ ] [ ]
- 7 Вкупен број на важечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ] [ ] [ ]
- 8 Вкупен број на важечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero šukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ] [ ] [ ]
- 9 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim [ ] [ ] [ ]
- 10 Вкупен број на неважечки масачки ливчиња од масањето на лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Sahno numero bišukar avazikeribaskere patrore tar avazikeribe dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm [ ] [ ] [ ]

## ДЕЛ 2 - Проверка / KOTOR 2 - Dikhljarin / PJESA 2 - Verifikim

**Проверка за гласањето од лицата кои се на издржување на казна затвор или притвор / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si ko ikeribe dzeza phanlipe ja džiphanlipe / Verifikim nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratja hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinkeraja dikhljarin palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafetë përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 9           | [ ] [ ] [ ] |
| 7           | [ ] [ ] [ ] |
| 6           | [ ] [ ] [ ] |
| 1           | [ ] [ ] [ ] |
| =           |             |
| [ ] [ ] [ ] |             |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 1           | [ ] [ ] [ ] |
| 3           | [ ] [ ] [ ] |
| 6           | [ ] [ ] [ ] |
| =           |             |
| [ ] [ ] [ ] |             |

**Проверка за гласањето од лицата кои се со статус на внатрешно раселени лица / Dikhljakerin baš avazikeribe taro dzene kola si statusesa andruneste džithanakerde dzene / Verifikim nga votimi i personave të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. / Ko kvadratja hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone. Džikobor o turlipe si turli taro zero azinkeraja dikhljarin palem. / Në katrorë shkruani numrat nga grafetë përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10          | [ ] [ ] [ ] |
| 8           | [ ] [ ] [ ] |
| 6           | [ ] [ ] [ ] |
| 2           | [ ] [ ] [ ] |
| =           |             |
| [ ] [ ] [ ] |             |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2           | [ ] [ ] [ ] |
| 4           | [ ] [ ] [ ] |
| 6           | [ ] [ ] [ ] |
| =           |             |
| [ ] [ ] [ ] |             |

ЗАПИСНИК / HRA MONKERIN / PROCESVERBAL

za sumiranje i utvrđivanje na rezultatite od glasačeto za Gradonačelnik na Gradot Skopje na licata kon se na izdružuvanje na kazna zatvor ili pritvor i licata kon se so status na vnatrešno raseleni lica sumiribe thaj dihljakeve rezultata tar azavakeibe Bish Džikjokorsertuno ki Diz Skopje bise dzene ko so i korbere dzene phanilpe thaj džiphanilpe thaj dzene ko si statusa andruneste džəphənkərdə dzene pər pərmdheide thaj verifikim te rezultate vova votimi pər Kryetar i Gyetiti tš Shkupit pə dzene ko bise cilek vovəni dənimin me burg eo paraburgim dhe pərsone te cilek janë me statusa pərsone te shpėrnəguri te brendshem

DEJ 3 - Rezultati od gласњето na лицата кои se na izdrukuвање na kazna zatvor ili pritvor i лицата кои se со статус на внатрешно раселени лица / KOTOR 3 - Rezultatia tar avazikeribe dżene kola si ko ikeribe dżeza phanilpe ja dżiphanilpe thaj dżene kola si statusesa andruneste dżithanakerde dżene / PJESA 3 - Rezultate nga votimi i personave të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim dhe persona të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

[illegible]

Образец број 21 Ж / Formulari numero 21 Ж / Formulari număr 21 Ж  
Член 31 став 2 т.10, а во врска со член 113 и член 194 став 3 од Изборниот законик;  
Dženo 31 stavi 2 т.10, phantlo e dženat 113 thaj dženo 194 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko  
Neni 31, paragrafi 2, p.10, në lidhje me nenin 113 dhe 194 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

**ДЕП 4 - Забелешки / KOTOR 4 - Notikerina / PJESA 4 - Vërejtje**

Присутни претставници на подносителите на листи: / Odothe arakhle prezentetnia taro patrinakere dendutne / Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

Име и презиме со назнака на која листата е претставник, при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат одликот;  
Anav thaj familakoro anav thaj kole patrinakoro prezentent si ko so evidentirine pe lengero leibe than, numa na hramonena e hramonkerutno  
Emri dhe mbiemri me shenje në cilin listat është përfaqësues me që evidentohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Овластениот претставник на подносителот на листата /  
O radžime prezententi taro patrinakoro dendutno /  
Përfaqësues i autorizuar i parashtruesit të listës  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: /  
i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата;  
Anav thaj familakoro anav taro prezententi thaj anav taro patrinakoro dendutno  
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија /  
O dženo ki Komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor  
ги даде следните забелешки: / dengja akala notikerina: / i jep vërejtjet në vijim: \_\_\_\_\_

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник, кој се приложува кон овој записник / Ki čhipota taro zaruri o notikerina šaj te keten pe ki ullevi hramonkerin kova der aqe barabar akale hramonkerinaja / Në rast nevojë, vërejtjet mund të shënohen në proces-verbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

**ДЕП 5 - Општинска изборна комисија / KOTOR 5 - Komunakiri alusaribaskiri komisija / Pjesa 5 - Komisioni komunal zgjedhor**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
PREZIDENTI:  
KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:  
DŽENE:  
ANËTARË:

- |          |                                                                |                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен нотис / koškonvarteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 2. _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен нотис / koškonvarteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 3. _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен нотис / koškonvarteskiri hramovin / nënshkrim) |
| 4. _____ | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен нотис / koškonvarteskiri hramovin / nënshkrim) |
|          | (име и презиме / anav thaj familakoro anav / emri dhe mbiemri) | (соопрачен нотис / koškonvarteskiri hramovin / nënshkrim) |

Членот на општинската изборна комисија / O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisija / Anëtar i Komisionit komunal zgjedhor  
не го потпишува записникот поради следните причини: / na manglja te hramonkerel i hramonkerin sebepi akala karane: / nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: \_\_\_\_\_

Овој дел го потпишува претседателот на општинската изборна комисија / Akala kotor hramonkerela leo prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija /  
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Потпис на претседателот на СИК  
Hramonkerin taro prezidenti ki KAK  
Nënshkrim i kryetarit të KKKZ

Датум, место и час  
Data, than thaj an  
Data, vendi dhe ora



# Службен весник

на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013039